



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 29 декември 1975
Скопје
Број 46 Год. XXXI

Претплатата за 1975 година изнесува 300 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-601-128

487.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1976 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Републичкиот буџет за 1976 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 декември 1975 година.

Број 06-3486
26 декември 1975 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р. Претседател на Претседателството на СРМ, Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1976 ГОДИНА

І. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Републичкиот буџет за 1976 година содржи:

— ВКУПНИ ПРИХОДИ	3.488.105.000
— ВКУПНИ РАСХОДИ	3.488.105.000

Член 2

Од остварените вкупни приходи на Републичкиот буџет за 1976 година, намалени за износот утврден за придонесот за намиривање потребите на Федерацијата, општите дополнителни средства на општините и наменските средства за инвестиции на Републичкиот фонд за кредитирање побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта, се издвојува 1% во Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија.

Член 3

Од остварените приходи од основниот данок на промет, наплатени по тарифниот број 1 од Тарифата на основниот данок на промет, претходно ќе се издвојуваат средства и тоа:

— до износ од 23.000.000 динари, што одговара на 0,1% од општествениот производ на општествено-народно стопанство во 1975 година — за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и земјите во развој; и

— за обврските за развојни премии во земјоделството во висина од 4%, а најмногу до износот на ненамирени обврски до крајот на 1975 година, кои произлегуваат од меѓурејубличко-покраинскиот договор.

Од остварените приходи од основниот данок на промет наплатени по тарифниот број 2 од Тарифа-

та на основниот данок на промет, претходно ќе се издвојуваат средства во висина од 16% на сметката на Советот за изградба, одржување и реконструкција на патиштата, а за реализација на финансиската програма за 1976 година.

Динамиката за преведување на средствата од алинејата 1 од ставот 1 на овој член ќе ја утврди Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 4

Се овластува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да одлучува за употребата на средствата од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија и тоа:

— за обезбедување средства на буџетот поради нерамномерно остварување на приходите, во целосен износ; и

— за другите намени определени во член 124 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“, број 3/73 и 17/74), до 50% од расположивите средства.

Член 5

Обврската на Социјалистичка Република Македонија по користените позајмици од средствата на постојаната буџетска резерва на Федерацијата во вкупен износ од 71.730.000 динари, ќе се намира во текот на 1976 година со кредит од Стопанската банка — Централна Скопје.

Кредитот од претходниот став ќе и се одобри на Социјалистичка Република Македонија од средствата на Поштенската штедилница, што ќе ги распореди Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за користење во 1976 година, со рок на враќање од 5 години и со каматна стапка од 9,5%.

Се овластува републичкиот секретар за финансии, во име на Социјалистичка Република Македонија, со Стопанската банка — Централна Скопје да склучи договор за кредитот.

Член 6

Приходите што ги остваруваат републичките органи и организации од вршењето на технички, сметководствени, административни и слични услуги на организациите на здружениот труд и други органи и организации, како и на општините, намалени за расходите направени за остварувањето на тие приходи, ќе се внесуваат во Републичкиот буџет, освен приходите на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот секретаријат за внатрешни работи ќе ги користи за посебни намени.

Уплатувањето на остварените приходи од органите и организациите од ставот 1 на овој член ќе се врши во корист на сметката на Републичкиот буџет најмалку еднаш месечно.

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може на одделни републички органи и организации да им дозволи користење на дел од остварените приходи од ставот 1 на овој член, а најмногу до 50%, за опремување и додатно стимулирање на вработените во напорите за порационално и поцелосно користење на расположивите капацитети.

Член 7

Средствата на Републичкиот буџет за 1976 година распоредени за унапредување на индивидуалното земјоделство, за финансирање на Водостопанската програма и за инвестиции во здравството, ќе се користат врз основа на посебни програми донесени од страна на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 8

Средствата на Републичкиот буџет за 1976 година распоредени на органите и организациите за финансирање на редовните дејности и за посебни намени ќе се користат:

1) за редовна дејност — врз основа на финансискиот план, што го донесува работната заедница во согласност со старешината на органот односно организацијата; и

2) за посебни намени — врз основа на претсметката, што ја донесува старешината на органот односно организацијата.

Средствата распоредени за посебни намени, што не ги извршуваат органите односно организациите непосредно, ќе се користат врз основа на програмите и писмените договори, што врз основа на тие програми, со корисниците на средствата ќе ги склучи старешината на носителот на тие средства. По еден примерок од склучените договори му се доставува на Републичкиот секретаријат за финансии најдоцна еден месец по склучувањето.

Програмите од претходниот став ги утврдуваат старешините на корисниците и носителите на средствата.

Член 9

За законита употреба на средствата распоредени со финансискиот план, пресметката и програмата, како наредбодател е одговорен старешината на органот односно организацијата.

За законита употреба на средствата од ставот 1 на овој член е одговорен и сметкопологачот на органот односно организацијата.

Член 10

Заради обезбедување законско користење на средствата на Републичкиот буџет за 1976 година, Републичкиот секретаријат за финансии непосредно врши контрола на наплатата на приходите и на трошењето на средствата за одделни намени, како и на финансиското и материјалното работење на корисниците на средствата на Републичкиот буџет за 1976 година.

Ако Републичкиот секретаријат за финансии утврди дека средствата на Републичкиот буџет за 1976 година не се користат во согласност со овој закон и со другите прописи за финансирање на материјалното работење, ќе донесе решение со кое на корисникот на средствата ќе му нареди да ги отстрани утврдените неправилности и да го усогласи користењето на средствата со важечките прописи, ќе го утврди рокот за отстранување на тие

неправилности односно за усогласувањето на користењето на средствата и ќе поднесе пријава до надлежниот орган заради преземање на други мерки поради повреда на важечките прописи.

Член 11

Ако во текот на извршувањето на буџетот Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија утврди дека средствата распоредени за посебни намени нема да бидат потрошени, непотрошените средства може да ги пренесе во буџетската резерва.

Член 12

Обврски на товар на средствата на Републичкиот буџет за 1976 година корисниците на тие средства можат да создаваат до 31 декември 1976 година, само во границите на со Буџетот распоредените средства за определени намени.

Член 13

Со прописи и со други општи акти не можат да се создаваат обврски на товар на Републичкиот буџет за 1976 година, ако за тие обврски не се обезбедени средства во тој буџет.

Носителите на средствата на Републичкиот буџет за 1976 година можат да создаваат обврски и да ги користат средствата за одделни намени само до износот што е утврден со Републичкиот буџет за 1976 година. Ако за одделни намени средствата утврдени во Републичкиот буџет за 1976 година не се доволни, носителите на средствата се должни навремено да предложат измена на важечките прописи заради усогласување на обврските според тие прописи со средствата обезбедени во Републичкиот буџет за 1976 година.

Член 14

До донесувањето на одделен закон за дополнителните средства на општините за периодот од 1976 до 1980 година, а најдоцна до крајот на месец февруари 1976 година, општите дополнителни средства обезбедени во Републичкиот буџет за 1976 година ќе им се доделуваат на општините во вид на месечни аконтации според износите утврдени во Републичкиот буџет за 1975 година.

Член 15

Приходите што ќе се остварат во месец јануари 1977 година, а се однесуваат на 1976 година, ќе служат за намирување на обврските на Републичкиот буџет за 1976 година.

Член 16

Приходите на Републичкиот буџет за 1976 година и нивниот распоред по основни намени се утврдуваат со Билансот на приходите и на општиот распоред на приходите на Републичкиот буџет за 1976 година во следниве износи:

Б И Л А Н С

НА ПРИХОДИТЕ И НА ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1976 ГОДИНА

I ПРИХОДИ

Број на смет.	ВИД НА ПРИХОДИТЕ	И з н о с	
		на потформата на приходите	на видот на приходите
1	2	3	4
	1. ДАНОК НА ДОХОД И ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД		
11	Данок на доход	60.000.000	
12	Данок за личен доход од продолжена работа и од работа на пензионери	15.000.000	
13	Данок од личен доход од земјоделска дејност	40.000.000	115.000.000

1	2	3	4
	2. ДАНОК НА ПРОМЕТ, ДАНОК НА ИМОТ И НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ		
21	Основен данок на промет на производи	2.080.000.000	
22	Посебен републички данок на промет на производи	300.000.000	2.380.000.000
	3. ТАКСИ		
34	Такса на вода	12.000.000	12.000.000
	4. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ И ПАРИЧНИ КАЗНИ		
51	Парични казни	25.000.000	25.000.000
	5. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ ПРИХОДИ		
61	Приходи на органите на управата	3.000.000	
62	Средства од разлика на каматата на Народната банка по Завршната сметка за 1975 година	40.000.000	
62	Други приходи	10.000.000	53.000.000
	6. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ		
73	Дополнителни средства од федерацијата	903.105.000	903.105.000
	ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови од 1 до 6)	3.488.105.000	3.488.105.000

П. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Број на смет.	РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	И з н о с	
		на распоредната група	на дејноста
	01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО- ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ		
01—1	Средства за редовна дејност	225.009.000	
01—2	Средства за посебни намени	198.329.000	423.338.000
	ВКУПНО 01:		423.338.000
	03 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ		
03	Средства распоредени за финансирање на општествено- политичките организации и на здруженијата на граѓани	73.761.000	73.761.000
	ВКУПНО 03:		73.761.000
	04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ		
04—1	Средства за тековни вложувања	171.889.000	171.889.000
	ВКУПНО 04:		171.889.000
	05 — ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ		
05	Средства распоредени за образование и воспитување	16.660.000	16.660.000
	ВКУПНО 05:		16.660.000
	06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ		
06	Средства распоредени за научна дејност	7.286.000	7.286.000
	ВКУПНО 06:		7.286.000
	07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ		
07	Средства распоредени за културно-просветна дејност	5.430.000	5.430.000
	ВКУПНО 07:		5.430.000
	08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ		
08	Средства распоредени за социјални грижи	101.409.000	101.409.000
	ВКУПНО 08:		101.409.000
	09 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		
09	Средства распоредени за здравствена заштита	70.460.000	70.460.000
	ВКУПНО 09:		70.460.000
	12 — ПРИДОНЕСИ НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ		
12	Придонес за финансирање на потребите на Федерацијата	1.911.811.000	1.911.811.000
	ВКУПНО 12:		1.911.811.000

1	2	3	4
14 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА			
14—1	Општи дополнителни средства	460.257.000	
14—2	Наменски дополнителни средства	164.000.000	624.257.000
ВКУПНО 14:			624.257.000
16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО			
16—2	Средства за компензации, премии, регреси и надоместоци	61.150.000	61.150.000
ВКУПНО 16:			61.150.000
17 — ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ			
17—1	Тековна буџетска резерва	3.594.000	
17—2	Обврски од поранешни години	1.000.000	4.594.000
ВКУПНО 17:			4.594.000
18 — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА			
18—4	Издвоени средства на резервите	11.060.000	
18—5	Отплати на кредити	5.000.000	16.060.000
ВКУПНО 18:			16.060.000
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (01 до 18)			3.488.105.000

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 17

Средствата предвидени во Раздел 14 — „Републички секретаријат за здравство и социјална политика“, позиција 180 — „Партиципација во спроведувањето на Акционата програма за намалување на смртноста на доенчињата и малите деца“ ќе се користат во согласност со Акционата програма за отстранување на причините за смртноста кај доенчињата и малите деца, а според договорот што ќе го склучи републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

Член 18

Средствата предвидени во Раздел 16 — „Републички секретаријат за финансии“, позиција 191 — „Средства за формирање на нови органи“ ќе се користат по решение на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 19

Средствата предвидени во Раздел 16 — „Републички секретаријат за финансии“ позиција 192 — „Средства за нови работни места во републичките органи“ ќе се користат по решение на републичкиот секретар за финансии, а по добиена претходна согласност од страна на посебна комисија на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 20

Средствата предвидени во Раздел 16 — „Републички секретаријат за финансии“, позиција 193 — „Средства за заедничка потрошувачка на републичките органи“ ќе се користат по решение на републичкиот секретар за финансии, а по утврдени критериуми од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 21

Средствата предвидени во Раздел 16 — „Републички секретаријат за финансии“ позиција 194 — „Средства за изработка на студии и Просторен план на Македонија“, ќе се користат по решение на републичкиот секретар за финансии, а по усвоени елаборати и теми од страна на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 22

Средствата предвидени во Раздел 16 — „Републички секретаријат за финансии“, позиција 195 — „Средства за партиципација во финансирањето на младински работни акции“, ќе се користат по решение на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 23

Средствата предвидени во Раздел 16 — „Републички секретаријат за финансии“, позиција 196 — „За изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката“, ќе се користат преку посебна сметка.

Распоредот на овие средства по одделни корисници ќе го изврши Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Непотрошените средства од посебната сметка се пренесуваат во наредната година.

Член 24

Средствата предвидени во Раздел 16 — „Републички секретаријат за финансии“, позиција 202 — „Обврски од поранешни години“, ќе се користат по решение на републичкиот секретар за финансии.

Член 25

Средствата предвидени во Раздел 16 — „Републички секретаријат за финансии“, позиција 204 — „За отплата на анuitети по користени кредити“, ќе се користат по решение на републичкиот секретар за финансии.

Член 26

Средствата предвидени во Раздел 20 — „Републички секретаријат за земјоделство и шумарство“, позиција 240 — „Премии за млеко“ ќе се користат врз основа на одлука на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 27

Приходите на Републичкиот буџет за 1976 година во рамките на општиот распоред на приходите од членот 16 на овој закон се распоредуваат по носители, корисници и поблиски намени во Посебниот дел на Републичкиот буџет за 1976 година, кој гласи:

**РАЗДЕЛ 1 — СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Број на позицијата	Распоредна група или подгрупа	ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА	И з н о с	
			на позици- јата	на основната намена
1	2	3	4	5
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
1	01—1	Лични доходи во редовната дејност	11.500.000	
2	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	1.591.000	
3	01—2	Лични примања на избраните и именуваните лица	14.186.000	
4	01—2	Паушали на делегати	2.214.000	
5	01—2	Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните лица на Собранието на СРМ	1.550.000	
6	01—2	Придонес за комунално уредување на градежното земјиште	150.000	
7	01—2	Трошоци за републички избори на делегати	100.000	
8	01—2	Трошоци за директни и специјални телефони	540.000	
9	01—2	Печатење на стенографски белешки	250.000	
10	01—2	Трошоци за приеми и пречеци	600.000	
11	01—2	Трошоци за одржување на патнички возила	300.000	
12	01—2	Трошоци за декорација на зградата за државни празници	40.000	
13	01—2	Трошоци за преведување на албански и турски јазик	50.000	
14	01—2	Трошоци за надворешни лица што учествуваат во работата на телата на Собранието	400.000	
15	01—2	Трошоци за издавање и испраќање на „Делегатски информатор“	2.250.000	35.721.000
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
16	04—1	За набавка на опрема, адаптација и реконструкција на работните простории	1.000.000	1.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (Позиции 1 — 16)				36.721.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	13.091.000
За посебни намени	23.630.000
ВКУПНО:	36.721.000

РАЗДЕЛ 2 — ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

17	01—1	Лични доходи во редовната дејност	1.656.000	
18	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	200.000	
19	01—2	Лични доходи на избраните, именуваните и поставените лица	1.900.000	
20	01—2	Патни, дневни и селидбени трошоци за именуваните лица на Претседателството на СРМ	200.000	
21	01—2	Трошоци за директни и специјални телефони	150.000	
22	01—2	Трошоци за стенографски белешки и магнетофонски снимки	50.000	
23	01—2	Трошоци за приеми и пречеци	100.000	
24	01—2	Трошоци за Републичкиот совет за односи со странство и Републичкиот совет за заштита на поредокот	300.000	4.556.000
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
25	04—1	За набавка на опрема	400.000	400.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 17 — 25)				4.956.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	1.856.000
За посебни намени	3.100.000
ВКУПНО:	4.956.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 3 — СОВЕТ НА РЕПУБЛИКАТА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
26	01—1	Лични доходи во редовната дејност	90.000	
27	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	100.000	
28	01—2	Лични примања на избраните лица	3.728.000	
29	01—2	Патни и дневни трошоци за избраните во Советот	80.000	
30	01—2	Трошоци за директни и специјални телефони	30.000	
31	01—2	Трошоци за приеми и пречеци	140.000	4.168.000
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
32	04—1	За набавка на опрема	70.000	70.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 26 — 32)				4.238.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			190.000	
За посебни намени			4.048.000	
ВКУПНО:			4.238.000	
РАЗДЕЛ 4 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА				
ГЛАВА 1 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
33	01—1	Лични доходи во редовната дејност	12.000.000	
34	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	1.000.000	
35	01—2	Лични примања на избраните лица од Собранието на СРМ и на именуваните од Извршниот совет	10.580.000	
36	01—2	Надоместок за одвоен живот од семејството	30.000	
37	01—2	Трошоци за директни и специјални телефони	350.000	
38	01—2	Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните лица и на лицата што ги опслужуваат	600.000	
39	01—2	Надоместок за надворешни соработници	200.000	
40	01—2	Трошоци за приеми и пречеци	500.000	
41	01—2	Трошоци за набавка на стручна литература, весници и списанија	50.000	
42	01—2	Трошоци за хигиенско-техничка заштита и набавка на облека	120.000	
43	01—2	Трошоци за одржување на објектите за потребите на Републиката	3.500.000	28.930.000
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
44	04—1	За изградба и откуп на станови	2.000.000	
45	04—1	За набавка на опрема на републичките органи на управата	2.000.000	
46	04—1	За набавка на опрема за објектите за потребите на Републиката и за инвестиционо одржување на објектите и на превозните средства	3.000.000	7.000.000
ВКУПНО ГЛАВА 1 (позиции 33 — 46)				35.930.000
ГЛАВА 2 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
47	01—1	Лични доходи во редовната дејност	2.025.000	
48	01—2	Материјални расходи во редовната дејност	180.000	
49	01—2	Лични примања на именувани лица	840.000	
50	01—2	Трошоци за пречек на гости	10.000	
51	01—2	Трошоци за погранични средби	600.000	3.655.000
ВКУПНО ГЛАВА 2 — (позиции 47 — 51)				3.655.000

1	2	3	4	5
ГЛАВА 3 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
52	01—1	Лични доходи во редовната дејност	730.000	
53	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	110.000	
54	01—2	Лични примања на именувани лица	460.000	
55	01—2	Надоместок за лични примања на лицата на работа во сојузните органи на управата на кои им истекол мандатот и трошоци за подготвување на кадри за работа во сојузната управа и во органите од областа на надворешната политика	400.000	
56	01—2	Трошоци за оформување на картотека	100.000	1.800.000
ВКУПНО ГЛАВА 3 (позиции 52 — 56)				1.800.000
ГЛАВА 4 — БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
57	01—1	Лични доходи во редовната дејност	635.000	
58	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	100.000	
59	01—2	Лични примања на именувани лица	470.000	
60	01—2	Патни и други трошоци за странки	10.000	1.215.000
ВКУПНО ГЛАВА 4 (позиции 57 — 60)				1.215.000
ГЛАВА 5 — СОВЕТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА				
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
61	04—1	За откуп и изградба на станови за егејски македонци-повратници од источните земји	17.000.000	
08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ				
62	08	Социјални помошти на егејски македонци-повратници од источните земји	3.600.000	20.600.000
ВКУПНО ГЛАВА 5 (позиции 61—62)				20.600.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 33—62)				63.200.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			16.780.000	
За посебни намени			46.420.000	
ВКУПНО:				63.200.000
РАЗДЕЛ 5 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
63	01—1	Лични доходи во редовната дејност	1.060.000	
64	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	150.000	
65	01—2	Лични примања на претседателот и судиите	1.341.000	
66	01—2	Трошоци за користење и одржување на работните простории	560.000	3.111.000
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
67	04—1	За набавка на опрема	150.000	150.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 63—67)				3.261.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			1.210.000	
За посебни намени			2.051.000	
ВКУПНО:				3.261.000
РАЗДЕЛ 6 — МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ				
06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ				
68	06	Лични доходи во редовната дејност	2.241.000	
69	06	Материјални расходи во редовната дејност	420.000	
70	06	Надоместок на академици и на административниот секретар	1.200.000	
71	06	За набавка на книги и списанија	350.000	
72	06	За студии и истражувања	300.000	
73	06	Трошоци за приеми и пречеци	40.000	

1	2	3	4	5
74	06	Симпозиуми, советувања и собири во земјата	40.000	
75	06	Симпозиуми, советувања и собири во странство	80.000	
76	06	Откуп на уметнички дела	50.000	
77	06	Одржување на научни собири	100.000	
78	06	Совет на академии	50.000	
79	06	За издавачка дејност	600.000	
80	06	Откуп на ракописи, архивска граѓа и микрофилмување на ретки и старопечатени книги	150.000	
81	06	Трошоци во врска со одржување и осигурување на зградата и инвентарот	500.000	6.121.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 68—81)				6.121.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			2.661.000	
За посебни намени			3.460.000	
ВКУПНО:			6.121.000	

РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

82	01—1	Лични доходи во редовната дејност	1.920.000	
83	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	450.000	
84	01—1	Лични примања на именувани лица	460.000	
85	01—2	Лични примања на воените лица	940.000	
86	01—2	Материјални расходи на Советот за народна одбрана и на Републичкиот штаб за цивилна заштита	47.000	
87	01—2	Трошоци за одржување на возилата и средствата за врски	40.000	
88	01—2	Трошоци за обука и набавка на филмови	246.000	
89	01—2	Партиципација за посебни задачи на народната одбрана	1.400.000	5.503.000

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

90	04—1	Набавка на опрема и уредување на територијата за потребите на народната одбрана	2.200.000	
91	04—1	За опремување на Републичкиот центар за известување и тревожење	2.000.000	4.200.000

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ

92	05	Семинари, советувања и вежби	160.000	160.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 82—93)				9.863.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	2.370.000
За посебни намени	7.493.000

ВКУПНО: 9.863.000

РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

93	01—1	Лични доходи во редовната дејност	71.276.000	
94	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	11.000.000	
95	01—2	Лични примања на именувани лица	1.391.000	
96	01—2	Совет за безбедност на сообраќајот	280.000	
97	01—2	За назначување и опремување на нови работници во РСВР и во општинските органи за внатрешни работи	7.000.000	
98	01—2	За посебни намени	28.000.000	118.947.000

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

99	04—1	За набавка на опрема	8.000.000	
100	04—1	Државни врски	5.000.000	
101	04—1	За станови на работници во РСВР	1.500.000	14.500.000

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ

102	05	Трошоци за средното училиште за внатрешни работи	15.900.000	15.900.000
-----	----	--	------------	------------

1	2	3	4	5
14 — 2 НАМЕНСКИ СРЕДСТВА				
103	14—2	Наменски средства за милицијата во општините	164.000.000	164.000.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 93—103)		313.347.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
		За редовна дејност	82.276.000	
		За посебни намени	231.071.000	
		ВКУПНО:	313.347.000	
РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
104	01—1	Лични доходи во редовната дејност	1.700.000	
105	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	350.000	
106	01—2	Лични примања на именуваните лица	707.000	
107	01—2	Надоместок на лицата за неоправдано поминато време во притвор и истражен затвор	600.000	
108	01—2	Надоместок за издршка на осудени и притворени лица во Републиката и надвор од неа и други трошоци	350.000	
109	01—2	Надоместок за комисији за правосудни испити и испити за судиите за прекршоци	200.000	
110	01—2	Трошоци за работа на Републичката комисија за условен отпуст	10.000	
111	01—2	Трошоци за преведување на документи на странски јазици во врска со меѓународната правна помош	20.000	
112	01—2	Надоместок за надворешни стручни соработници од законодавна дејност	60.000	
113	01—2	Надоместок на трошоците за судско-медицински вештачења	200.000	4.197.000
05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
114	05	Трошоци за стручни советувања и усовршувања	250.000	250.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 104 до 114)		4.447.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
		За редовна дејност	2.050.000	
		За посебни намени	2.397.000	
		ВКУПНО:	4.447.000	
РАЗДЕЛ 10 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
115	01—1	Лични доходи во редовната дејност	1.914.000	
116	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	250.000	
117	01—2	Лични примања на именуваните лица	280.000	
118	01—2	Трошоци околу ревизијата на републичкото законодавство	45.000	2.489.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиција 115 до 118)		2.489.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
		За редовна дејност	2.164.000	
		За посебни намени	325.000	
		ВКУПНО:	2.489.000	
РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
119	01—1	Лични доходи во редовната дејност	1.944.000	
120	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	350.000	
121	01—2	Лични примања на именуваните лица	500.000	
122	01—2	Материјални трошоци за Републичкиот фонд за стимулирање на талентираноста на младите	50.000	
123	01—2	Трошоци за жири-комисии и рецензии	7.000	
124	01—2	Финансирање на сојузни установи	100.000	2.951.000

1	2	3	4	5
05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
125	05	Учество во намирување на трошоците за школување на деца на нашите сонародници во странство	200.000	200.000
06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ				
126	06	Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во Скопје	1.000.000	
127	06	Педагошки совет	80.000	
128	06	Награди на ученици и студенти	50.000	1.130.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 119 до 128)				4.281.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			2.294.000	
За посебни намени			1.987.000	
ВКУПНО:			4.281.000	
РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
129	01—1	Лични доходи во редовната дејност	840.000	
130	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	200.000	
131	01—2	Лични примања на именуваните лица	270.000	
132	01—2	Трошоци за одржување на меморијални музеи	25.000	
133	01—2	Надоместок за работа на комисији и на надворешни соработници	50.000	
134	01—2	Трошоци за споменикот „Илинден“ — Крушево	580.000	
135	01—2	Учество во финансирањето на Библиографскиот институт	250.000	2.215.000
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
136	04	За адаптација на просториите во националната библиотека „Климент Охридски“	1.900.000	1.900.000
07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ				
137	07	Специјализации и усовршување во странство	500.000	
138	07	Трошоци за микрофилмување на историска граѓа	500.000	
139	07	Награди „11 Октомври“	250.000	
140	07	Награди „Климент Охридски“	150.000	1.400.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 129 до 140)				5.515.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			1.040.000	
За посебни намени			4.475.000	
ВКУПНО:			5.515.000	

РАЗДЕЛ 13 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

141	01—1	Лични доходи во редовната дејност	1.502.000	
142	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	160.000	
143	01—2	Лични примања на именувани лица	510.000	
144	01—2	Трошоци за издавачка дејност	1.500.000	
145	01—2	Трошоци за одделни радио-емисии и програми на странски јазици и на јазиците на народностите во СРМ	2.500.000	
146	01—2	Трошоци за испраќање македонски весници и книги во странство	1.500.000	
147	01—2	Трошоци за испраќање во странство на грамофонски плочи, магнетофонски ленти, фотоизложби, колор-слајдови, документарни филмови, носии, музички инструменти, честитки и др.	250.000	
148	01—2	Трошоци за престој на странски и домашни новинари, публицисти и делегати и за специјализации	250.000	
149	01—2	Трошоци за набавка на весници, списанија и книги за документација и за Танјугов сервис	320.000	
150	01—2	Трошоци за фотолабораториски материјали	45.000	

1	2	3	4	5
151	01—2	Трошоци за информативна и културно-забавна дејност меѓу наши работници на привремена работа во странство	1.500.000	
152	01—2	Трошоци за издавање на списанието „Македонска ревија“	350 000	
153	01—2	Награда „Мито Хаџивасилев — Јасмин“	35.000	10.422.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 141 до 153)				10.422.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност

1.662.000

За посебни намени

8.760.000

ВКУПНО:

10.422.000

РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

154	01—1	Лични доходи во редовната дејност	3.395.000	
155	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	650.000	
156	01—2	Лични примања на именуваните лица	1.313.000	
157	01—2	Трошоци за потребите на народната одбрана	300.000	
158	01—2	Трошоци за користење и одржување на работните простории	250.000	
159	01—2	Надоместок за второстепени комисии	200.000	
160	01—2	Спроведување на Законот за социјална заштита, Резолуцијата за социјална и други задачи од општ интерес за Републиката	850.000	
161	01—2	Надоместоци за стручни испити на здравствените работници и специјалистички испити	400.000	
162	01—2	Партиципација за Југословенска фармакопеја III	500.000	
163	01—2	Трошоци за спроведување на Акционата програма за подобрување на санитетско-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија	3.600.000	
164	01—2	Трошоци за изготвување на подзаконски акти	100.000	11.558.000

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ

165	08	Надоместок на меѓународниот детски фонд	400.000	
166	08	Трошоци за транспорт на храна од меѓународна помош и соработка со меѓународни организации и институции во земјата	500.000	
167	08	Средства за реализација на Законот за цивилните инвалиди од војната	2.000.000	
168	08	Средства за реализација на Законот за заштита на семејствата чиј хранител е на задолжителна воена служба	4.000.000	
169	08	Финансирање на одделни облици на инвалидската заштита	40.000 000	
170	08	Други инвалидски додатоци	3.220 000	
171	08	Материјално обезбедување на учесниците во НОВ	7.000 000	
172	08	Боречки додаток	4.000.000	61.120.000

09 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

173	09	Трошоци за набавка на изотопи	50.000	
174	09	Трошоци за анализи и суперанализи	150.000	
175	09	Болнички трошоци за душевно болни	5.000.000	
176	09	Трошоци за задолжителни видови на здравствена заштита на населението	26.000.000	
177	09	Трошоци за задолжителна превентивна здравствена заштита	4.200.000	
178	09	Трошоци за здравствена заштита на странци	60.000	
179	09	Трошоци за здравствена заштита на учесници во НОВ	20.000.000	
180	09	Партиципација во спроведувањето на Акционата програма за намалување смртноста на доенчињата и малите деца	5.000.000	
181	09	Финансирање на Програмата за инвестициони вложувања во здравството	10.000.000	70.460.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 154 до 181)				143.138.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност

4.045.000

За посебни намени

139.093.000

ВКУПНО:

143.138.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
182	01—1	Лични доходи во редовната дејност	2.188.000	
183	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	300.000	
184	01—2	Лични примања на именувани лица	1.145.000	
185	01—2	Трошоци за инспекциските служби	100.000	3.733.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 182 до 185)				3.733.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			2.488.000	
За посебни намени			1.245.000	
ВКУПНО:			3.733.000	
РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
186	01—1	Лични доходи во редовната дејност	5.650.000	
187	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	750.000	
188	01—2	Лични примања на именуваните лица	1.060.000	
189	01—2	Надоместок за неправилно одземени имоти на колонисти и сточни поседи	100.000	
190	01—2	Надоместок за покривање на трошоците на Службата на општествено книговодство	600.000	
191	01—2	Средства за формирање на нови органи	2.000.000	
192	01—2	Средства за нови работни места во републичките органи	1.000.000	
193	01—2	Средства за заедничка потрошувачка на републичките органи	6.000.000	
194	01—2	Средства за изработка на студии и Просторен план на Македонија	2.000.000	
195	01—2	Средства за партиципација во финансирањето на младински работни акции	1.000.000	20.160.000
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
196	04—1	За изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката	100.000.000	100.000.000
08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ				
197	08	Надоместок за исплата на повластени пензии, илинденски пензии и други надоместоци според републички прописи	15.000.000	15.000.000
12 — ПРИДОНЕС НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ				
198	12—1	Придонес за намирување на потребите на Федерацијата	1.911.811.000	1.911.811.000
14 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА				
199	14—1	Општи дополнителни средства на општините	460.257.000	460.257.000
16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО				
200	16—2	Надоместок за повластици во јавниот сообраќај според републички прописи	8.000.000	8.000.000
17 — ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ				
201	17—1	Тековна буџетска резерва	3.594.000	
202	17—2	Обврски од поранешни години	1.000.000	4.594.000

1	2	3	4	5
18 — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА				
203	18—4	Издвојување во Резервниот фонд на СР Македонија	11.060.000	
204	18—5	За отплата на анuitети по користени кредити	5.000.000	16.060.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 186 до 204)				2.535.882.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	6.400.000
За посебни намени	2.529.482.000
ВКУПНО:	2.535.882.000

РАЗДЕЛ 17 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА**01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

205	01—1	Лични доходи во редовната дејност	3.209.000	
206	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	500.000	
207	01—2	Лични примања на именуваните лица	2.132.000	
208	01—2	Трошоци за инспекциските служби	350.000	
209	01—2	Трошоци за користење и одржување на работните простории	700.000	
210	01—2	Надоместок за надворешни соработници и услуги од други	60.000	
211	01—2	Трошоци за лабораториско испитување на квалитетот на стоките во индустријата	30.000	
212	01—2	Трошоци за испитување на материјали, конструкции и опрема во градежната индустрија	20.000	
213	01—2	Специјализации и стручни усовршувања	50.000	
214	01—2	Трошоци за приеми и пречеци на делегации	15.000	
215	01—2	За други посебни намени	150.000	7.216.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 205 до 215)				7.216.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	3.709.000
За посебни намени	3.507.000
ВКУПНО:	7.216.000

РАЗДЕЛ 18 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ**01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

216	01—1	Лични доходи во редовната дејност	1.420.000	
217	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	400.000	
218	01—2	Лични примања на именуваните лица	800.000	
219	01—2	Трошоци за испитување на градежни материјали и конструкции	7.000	
220	01—2	Специјализации и стручни усовршувања	20.000	
221	01—2	Трошоци за учество во мешовити комисии	60.000	2.707.000

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

222	04—1	За набавка на опрема и реконструкции на работните простории	100.000	100.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 216 до 222)				2.807.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	1.820.000
За посебни намени	987.000
ВКУПНО:	2.807.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 19 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО- ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
223	01—1	Лични доходи во редовната дејност	1.491.000	
224	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	235.000	
225	01—2	Лични примања на именуваните лица	400.000	
226	01—2	Учество во меѓународни трговски преговори	50.000	
227	01—2	Специјализации, студиски патувања, симпозиуми и семинари во земјата и во странство	70.000	2.246.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 223 до 227)				2.246.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	1.726.000
За посебни намени	520.000
ВКУПНО:	2.246.000

**РАЗДЕЛ 20 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
И ШУМАРСТВО****01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

228	01—1	Лични доходи во редовната дејност	3.480.000	
229	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	330.000	
230	01—2	Лични примања на именуваните лица	960.000	
231	01—2	Материјални расходи на инспекциската служба	220.000	
232	01—2	Трошоци за стручни испити во областа на земјоделството, шумарството и ветеринарството	5.000	
233	01—2	Надоместок за уништување на штетен дивеч	80.000	
234	01—2	Трошоци на Комисијата за интегрална бонификација на реката Вардар	77.000	7.622.000
235	01—2	Дијагностичка прогностичка извештајна служба	120.000	
236	01—2	Финансирање на мерки за унапредување на коњарството	350.000	
237	01—2	Субвенции за затревување на ерозивни ораници и мелиорирање на ливади	2.000.000	7.622.000

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

238	04—1	За изградба и опремување на одделение за радијациона хигиена	739.000	
239	04—1	Инвестициони вложувања за противградобилна заштита	2.400.000	3.139.000

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

240	16—2	Премии за млеко	18.000.000	
241	16—2	За инвентаризација на лозјата, извршување на законските прописи и финансирање на превентивата во областа на земјоделството, шумарството, ветеринарството и за меѓународни обврски	500.000	
242	16—2	Интервенции за меѓународни водостопански проблеми	350.000	
243	16—2	За финансирање на националните паркови	300.000	
244	16—2	За финансирање на Програмата за унапредување на индивидуалното земјоделство	15.000.000	
245	16—2	За финансирање на водостопанската програма	14.000.000	
246	16—2	За пошумување на голините	5.000.000	53.150.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 228 до 246)				63.911.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	3.810.000
За посебни намени	60.101.000
ВКУПНО:	63.911.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 21 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
247	01—1	Лични доходи во редовната дејност	3.400.000	
248	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	285.000	
249	01—2	Лични примања на именуваните лица	1.127.000	
250	01—2	Трошоци за меѓурејублички советувања и советувања во странство	10.000	
251	01—2	Елаборати и студии за подолгорочен развиток на одделни области и дејности	100.000	4.922.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 247 до 251)				4.922.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			3.685.000	
За посебни намени			1.237.000	
ВКУПНО:			4.922.000	
РАЗДЕЛ 22 — ГЛАВЕН ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
252	01—1	Средства за редовната дејност	3.188.000	
253	01—2	Посебни намени за лични доходи	8.000.000	
254	01—2	Посебни намени за материјални расходи	9.000.000	20.188.000
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
255	04—1	Нестопански инвестиции	8.000.000	8.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 252 до 255)				28.188.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			3.188.000	
За посебни намени			25.000.000	
ВКУПНО:			28.188.000	
РАЗДЕЛ 23 — КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
256	01—1	Лични доходи во редовната дејност	681.000	
257	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	120.000	
258	01—2	Лични примања на именуваните лица	325.000	
259	01—2	Општа рејубличка туристичка пропаганда	552.000	
260	01—2	Патни и дневни трошоци на меѓудржавни комисији	60.000	1.738.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 256 до 260)				1.738.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			801.000	
За посебни намени			937.000	
ВКУПНО:			1.738.000	
РАЗДЕЛ 24 — КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
261	01—1	Лични доходи во редовната дејност	802.000	
262	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	170.000	
263	01—2	Лични примања на именуваните лица	438.000	
264	01—2	Трошоци за советувања и семинари	30.000	
265	01—2	Учество во финансирањето на Програмата за спортска медицина	300.000	1.740.000

1	2	3	4	5
		04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ		
266	04—1	Инвестиционно одржување на зградата	100.000	100.000
		06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ		
267	06	Трошоци за изучување на националната историја за физичка култура	35.000	35.000
		07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ		
268	07	Издавачка дејност	30.000	30.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 261 до 268)		1.905.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ		
		За редовна дејност	972.000	
		За посебни намени	933.000	
		ВКУПНО:	1.905.000	

РАЗДЕЛ 25 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА

		01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ		
269	01—1	Лични доходи во редовната дејност	1.205.000	
270	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	200.000	
271	01—2	Лични примања на именуваните лица	475.000	
272	01—2	Трошоци за советување и семинари во земјата и во странство	200.000	
273	01—2	Средства за комисији — давање мислења за локации	30.000	
274	01—2	Трошоци за литература за урбанистичко просторно планирање	20.000	
275	01—2	Надворешни соработници	100.000	
276	01—2	Оцена за урбанистички планови	50.000	2.280.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 269 до 276)		2.280.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ		
		За редовна дејност	1.405.000	
		За посебни намени	875.000	
		ВКУПНО:	2.280.000	

РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

		01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ		
277	01—1	Лични доходи во редовната дејност	958.000	
278	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	200.000	
279	01—2	Лични примања на именуваните лица	423.000	1.581.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 277 до 279)		1.581.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ		
		За редовна дејност	1.158.000	
		За посебни намени	423.000	
		ВКУПНО:	1.581.000	

РАЗДЕЛ 27 — РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА

		01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ		
280	01—1	Лични доходи во редовната дејност	7.707.000	
281	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	3.500.000	
282	01—2	Лични примања на именуваните лица	160.000	
283	01—2	Механографска обработка на податоци за катастар-ски приход	670.000	
284	01—2	Авионско снимање на земјиштето	440.000	
285	01—2	Трошоци за обезбедување на зградата	60.000	12.537.000

1	2	3	4	5
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
286	04—1	Средства за набавка на механографски систем	2.500.000	2.500.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 280 до 286)				15.037.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			11.207.000	
За посебни намени			3.830.000	
ВКУПНО:			15.037.000	
РАЗДЕЛ 28 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
287	01—1	Лични доходи во редовната дејност	638.000	
288	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	120.000	
289	01—2	Лични примања на именуваните лица	380.000	1.138.000
07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ				
290	07	Семинар за македонски јазик, литература и култура	1.000.000	
291	07	Средства за одделни активности	3.000.000	4.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 287 до 291)				5.138.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			758.000	
За посебни намени			4.380.000	
ВКУПНО:			5.138.000	
РАЗДЕЛ 29 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
292	01—1	Лични доходи во редовната дејност	10.500.000	
293	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	1.000.000	
294	01—2	Лични примања на именуваните лица	430.000	
295	01—2	Шифрант-надворешен соработник	10.000	
296	01—2	Трошоци за анкетни испитувања	1.200.000	
297	01—2	Набавка на холерит-картици	60.000	
298	01—2	Продена на површини и приноси	200.000	
299	01—2	Ревизија на статистичкиот катастар	10.000	
300	01—2	Попис на занаетчиството	880.000	
301	01—2	Нови статистички истражувања	300.000	
302	01—2	Трошоци за одржување на зградата	800.000	
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
303	04—1	За набавка на опрема	600.000	600.000
05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
304	05	Трошоци за школување	30.000	30.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 292 до 304)				16.020.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			11.500.000	
За посебни намени			4.520.000	
ВКУПНО:			16.020.000	
РАЗДЕЛ 30 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
305	01—1	Лични доходи во редовната дејност	601.000	
306	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	200.000	

1	2	3	4	5
307	01—2	Лични примања на именуваните лица	345.000	
308	01—2	Трошоци за редовно школување, специјализации и студиски престој на странски граѓани во СРМ	700.000	
309	01—2	Трошоци за проширена техничка помош, соработка, консултации, семинари и партиципација	450.000	
310	01—2	Трошоци за реципроцитетни обврски и учество на членови во мешовити комисии	350.000	2.646.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 305 до 310)				2.646.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			801.000	
За посебни намени			1.845.000	
ВКУПНО:			2.646.000	

РАЗДЕЛ 31 — РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД**01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

311	01—1	Лични доходи во редовната дејност	6.700.000	
312	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	1.200.000	
313	01—2	Лични примања на именуваните лица	160.000	
314	01—2	Надоместок за метеоролошки и хидролошки набљудувања	800.000	
315	01—2	Хидролошки мерења	160.000	
316	01—2	Метеоролошки мерења	50.000	
317	01—2	Одржување на хидролошки и метеоролошки станици	100.000	
318	01—2	Надоместок на трошоците за објектот „Солунска глава“	220.000	
319	01—2	Испитување квалитетот на водите	200.000	
320	01—2	Трошоци за аерозагадување	130.000	9.720.000

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

321	04—1	Набавка на хидрометеоролошка опрема и инструменти	1.000.000	1.000.000
-----	------	---	-----------	-----------

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ

322	05	Трошоци за школување	120.000	120.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 311 до 322)				10.840.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност			7.900.000	
За посебни намени			2.940.000	

ВКУПНО: 10.840.000

РАЗДЕЛ 32 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА**01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

323	01—1	Лични доходи во редовната дејност	194.000	
324	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	100.000	294.000

03 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ

325	03	Помош на верските организации	3.162.000	3.162.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 323 до 325)				3.456.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност			294.000	
За посебни намени			3.162.000	

ВКУПНО: 3.456.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 33 — ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
326	01—1	Лични доходи во редовната дејност	1.934.000	
327	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	300.000	
328	01—2	Лични примања на судиите	2.944.000	
329	01—2	Надоместок за одвоен живот	18.000	
330	01—2	Изготвување на билтен и судска збирка	25.000	
331	01—2	Надоместок на сведетели и вешти лица	40.000	5.261.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 326 до 331)				5.261.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			2.234.000	
За посебни намени			3.027.000	
ВКУПНО:			5.261.000	
РАЗДЕЛ 34 — РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
332	01—1	Лични доходи во редовната дејност	600.000	
333	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	100.000	
334	01—2	Лични доходи на правобранителот, заменикот и помошниците	730.000	1.430.000
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
335	04—1	Средства за опрема	300.000	300.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 332 до 335)				1.730.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			300.000	
За посебни намени			1.430.000	
ВКУПНО:			1.730.000	
РАЗДЕЛ 35 — ВИШИ СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
336	01—1	Лични доходи во редовната дејност	550.000	
337	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	80.000	
338	01—2	Лични примања на судиите	1.359.000	
339	01—2	Надомест на судии-поротници и стопански престапи	20.000	2 009.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 336—339)				2.009.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			630.000	
За посебни намени			1.379.000	
ВКУПНО:			2.009.000	
РАЗДЕЛ 36 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
340	01—1	Лични доходи во редовната дејност	513.000	
341	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	120.000	
342	01—2	Лични примања на републичкиот јавен обвинител и на замениците	1.550.000	2.183.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 340—342)				2.183.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			633.000	
За посебни намени			1 550.000	
ВКУПНО:			2.183.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 37 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
343	01—1	Лични доходи во редовната дејност	350.000	
344	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	81.000	
345	01—2	Лични примања на републичкиот јавен обвинител и на замениците	628.000	1.059.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 343—345)				1.059.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			431.000	
За посебни намени			628.000	
ВКУПНО:			1.059.000	
РАЗДЕЛ 38 — ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
1. Окружен суд — Битола				
346	01—1	Лични доходи во редовната дејност	2.005.000	
347	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	285.000	
348	01—2	Лични примања на судиите	2.399.000	
349	01—2	Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица	300.000	
350	01—2	Надоместок за дежурства	200.000	5.189.000
Сè (позиции 346—350)				5.189.000
2. Окружен суд — Скопје				
351	01—1	Лични доходи во редовната дејност	7.285.000	
352	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	800.000	
353	01—2	Лични примања на судиите	5.635.000	
354	01—2	Надоместок на судии-поротници, сведоци и вешти лица	2.400.000	
355	01—2	Надоместок за дежурства	360.000	
356	01—2	Надоместок за затоплување	500.000	
357	01—2	Одржување на судската зграда	2.200.000	
358	01—2	Надоместок за спровод на осудени лица	30.000	19.210.000
Сè (позиции 351—358)				19.210.000
3. Окружен суд — Штип				
359	01—1	Лични доходи во редовната дејност	1.244.000	
360	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	182.000	
361	01—2	Лични примања на судиите	1.275.000	
362	01—2	Надоместок за дежурства	216.000	
363	01—2	Надоместок за судии-поротници, сведоци и вешти лица	240.000	
364	01—2	Заедничко отоплување и вода	92.000	3.249.000
Сè (позиции 359—365)				3.249.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 346—364)				27.648.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			11.801.000	
За посебни намени			15.847.000	
ВКУПНО:			27.648.000	
РАЗДЕЛ 39 — ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
1. Окружен стопански суд — Битола				
365	01—1	Лични доходи во редовната дејност	967.000	
366	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	192.000	
367	01—2	Лични примања на судиите	688.000	
368	01—2	Надоместок за повремени судии, стопански престапи и стечаи	50.000	1.897.000
Сè (позиции 365—368)				1.897.000

1	2	3	4	5
2. Окружен стопански суд — Скопје				
369	01—1	Лични доходи во редовната дејност	6.107.000	
370	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	1.300.000	
371	01—2	Лични примања на судиите	3.568.000	
372	01—2	Надоместок за повремени судии, стопански престапи и стечаи	150.000	11.125.000
Сè (позиции 369—372)				11.125.000
3. Окружен стопански суд — Штип				
373	01—1	Лични доходи во редовната дејност	960.000	
374	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	198.000	
375	01—2	Лични примања на судиите	529.000	
376	01—2	Надоместок за повремени судии, стопански престапи и стечаи	45.000	1.732.000
Сè (позиции 373 до 376)				1.732.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 365 до 376)				14.754.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			9.724.000	
За посебни намени			5.030.000	
ВКУПНО:			14.754.000	

РАЗДЕЛ 40 — ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Окружно јавно обвинителство — Битола

377	01—1	Лични доходи во редовната дејност	498.000	
378	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	100.000	
379	01—2	Лични примања на обвинителот и замениците	1.051.000	
380	01—2	Надоместок за дежурства	90.000	1.739.000
Сè (позиции 377 до 380)				1.739.000

2. Окружно јавно обвинителство — Скопје

381	01—1	Лични доходи во редовната дејност	1.520.000	
382	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	200.000	
383	01—2	Лични примања на обвинителот и замениците	2.344.000	
384	01—2	Надоместок за дежурства	100.000	4.164.000
Сè (позиции 381 до 384)				4.164.000

3. Окружно јавно обвинителство — Штип

385	01—1	Лични доходи во редовната дејност	382.000	
386	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	100.000	
387	01—2	Лични примања на обвинителот и замениците	529.000	
388	01—2	Надоместок за дежурства	80.000	1.091.000
Сè (позиции 385 до 388)				1.091.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 377 до 388)				6.994.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност			2.800.000	
За посебни намени			4.194.000	
ВКУПНО:			6.994.000	

РАЗДЕЛ 41 — РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

389	01—1	Лични доходи во редовната дејност	830.000	
390	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	120.000	
391	01—2	Лични примања на судиите	1.060.000	2.010.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 389 до 391)				2.010.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност			950.000	
За посебни намени			1.060.000	
ВКУПНО:			2.010.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 42 — КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ — ИДРИЗОВО				
08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ				
392	08	Лични доходи во редовната дејност	8.060.000	
393	08	Материјални расходи во редовната дејност	250.000	
394	08	Посебни материјални трошоци	9.000.000	
395	08	Лични доходи	176.000	
396	08	Надоместок за спровод на осудени лица	100.000	17.586.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 392 до 396)				17.586.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			8.310.000	
За посебни намени			9.276.000	
ВКУПНО:			17.586.000	
РАЗДЕЛ 43 — ВОСПИТНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ — ТЕТОВО				
08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ				
397	08	Лични доходи во редовната дејност	2.303.000	
398	08	Материјални расходи во редовната дејност	500.000	
399	08	Лични доходи	200.000	
400	08	Посебни материјални трошоци	1.100.000	4.103.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 397 до 400)				4.103.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			2.803.000	
За посебни намени			1.300.000	
ВКУПНО:			4.103.000	
РАЗДЕЛ 44 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА МАКЕДОНИЈА				
03 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
401	03	Лични доходи во редовната дејност	2.450.000	
402	03	Материјални и функционални расходи во редовната дејност	1.430.000	
403	03	Лични примања на избраните лица	2.852.000	
404	03	Дотација на Конференцијата на општествената активност на жените од Македонија	437.000	
405	03	Финансирање на Програмата на општествените организации, друштва, здруженија и сојузи	9.000.000	
406	03	Дотација на весникот „Нова Македонија“	12.075.000	
407	03	Дотација на весникот „Флака е влазнимит“	5.175.000	
408	03	Дотација на весникот „Бирлик“	4.025.000	
409	03	Дотација на весникот „Остен“	1.242.000	
410	03	Дотација на весникот „Трудбеник“	1.111.000	
411	03	Дотација на списанието „Просветена жена“	1.350.000	
412	03	Дотација на билтенот на општествено-политичките организации на СРМ	400.000	
413	03	Дотација на другата издавачка дејност	2.500.000	
414	03	Набавка на опрема	200.000	
ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 401 до 414)				44.247.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			3.880.000	
За посебни намени			40.367.000	
ВКУПНО:			44.247.000	
РАЗДЕЛ 45 — ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СОЈУЗОТ НА КОМУНИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА				
03 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
415	03	Лични доходи во редовната дејност	6.608.000	
416	03	Материјални расходи во редовната дејност	2.400.000	
417	03	Лични примања на избраните лица	3.000.000	

1	2	3	4	5
418	03	Набавка на опрема	300.000	
419	03	Средства за партиципација на весникот „Комунист“	910.000	13.218.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 415 до 419)				13.218.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност

9.008.000

За посебни намени

4.210.000

ВКУПНО:

13.218.000

РАЗДЕЛ 46 — СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОВ — РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР**03 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

420	03	Лични доходи во редовната дејност	825.000	
421	03	Материјални расходи во редовната дејност	400.000	
422	03	Лични примања на избраните лица	1.200.000	2.425.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 (позиции 420 до 422)				2.425.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност

1.225.000

За посебни намени

1.200.000

ВКУПНО:

2.425.000

РАЗДЕЛ 47 — СОЈУЗОТ НА РЕЗЕРВНИТЕ И ВОЕНИ СТАРЕШНИИ — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА**03 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

423	03	Лични доходи во редовната дејност	336.000	
424	03	Материјални и функционални расходи во редовната дејност	350.000	
425	03	Лични примања на избраните лица	360.000	1.046.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 (позиции 423 до 425)				1.046.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност

686.000

За посебни намени

360.000

ВКУПНО:

1.046.000

РАЗДЕЛ 48 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА**03 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

426	03	Лични доходи во редовната дејност	1.200.000	
427	03	Материјални и функционални расходи во редовната дејност	850.000	
428	03	Лични примања на избраните лица	1.022.000	
429	03	Ден на младоста	830.000	
430	03	За марксистичко образование	120.000	
431	03	Дотација на весникот „Млад Борец“	1.880.000	
432	03	Дотација на весникот „Студентски збор“	1.300.000	7.202.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 (позиции 426 до 432)				7.202.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност

2.050.000

За посебни намени

5.152.000

ВКУПНО:

7.202.000

РАЗДЕЛ 49 — МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА**03 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

433	03	Лични доходи во редовната дејност	661.000	
434	03	Материјални расходи во редовната дејност	700.000	
435	03	Дотација на списанието „Македонија“	1.100.000	2.461.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 (позиции 433 до 435)				2.461.000

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
	За редовна дејност		1.361.000	
	За посебни намени		1.100.000	
		ВКУПНО:	2.461.000	
РАЗДЕЛ 50 — РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБР- ЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО- ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
436	01—1	Лични доходи во редовната дејност	366.000	
437	01—1	Материјални расходи во редовната дејност	90.000	
438	01—2	Лични примања на именуваните лица	168.000	624.000
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
439	04—1	Поддржување на определени инвестициони зафати во стопанско-недоволно развиени општини во Републиката	10.000.000	10.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 (позиции 436 до 439)				10.624.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
	За редовна дејност		456.000	
	За посебни намени		10.168.000	
		ВКУПНО:	10.624.000	

Ш. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 28**

Со одобрувањето на Завршната сметка на Републичкиот буџет за 1976 година не престанува дисциплинската, материјалната и кривичната одговорност на наредбодавачот и сметкополагачот

за незаконското користење и располагање со средствата одобрени со Републичкиот буџет за 1976 година.

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

488.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1975 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот буџет за 1975 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 декември 1975 година.

Број 06-3464

26 декември 1975 година

Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател

на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1975 ГОДИНА****Член 1**

Во Законот за Републичкиот буџет за 1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 27/75), во член 1, став 1 износот на вкупните приходи „3.105.473.000“ се заменува со износот „3.045.293.500“, а износот на вкупните расходи „3.105.473.000“ се заменува со износот „3.045.293.500“.

Член 2

По член 12 се додава нов член кој гласи:

„Член 12-а

Приходите што ќе се остварат во месец јануари 1976 година, а се однесуваат на 1975 година, ќе служат за намиривање на расходите на Републичкиот буџет за 1975 година“.

Член 3

Во член 13, во „Билансот на приходите и на општиот распоред на приходите на Републичкиот буџет за 1975 година“, во делот „1 — Приходи“ се вршат следниве измени и дополнувања:

1) Во „Видот 1 — Данок на доход и данок од личен доход“, во сметката „11 — Данок на доход“, износот „158.870.000“ се заменува со износот „98.870.000“, во сметката „12 — Данок на личен доход од работа помала од полното работно време под одредени услови и од работа на пензионерите“ износот „20.000.000“ се заменува со износот „12.000.000“, а износот на видот на приходите „214.030.000“ се заменува со износот „146.030.000“.

2) Во „Видот 2 — Данок на промет, данок на имот и на приходи од имот“, во сметката „21 — Основен данок на промет на производи“, износот „1.736.637.500“ се заменува со износот „1.606.637.500“, во сметката „22 — Посебен републички данок на промет на производи“, износот „264.605.000“ се заменува со износот „254.605.000“, а износот на видот на приходите „2.001.242.500“ се заменува со износот „1.861.242.500“.

3) Во „Видот 5 — Приходи на органите и други приходи“, по сметката 62 се додава нова сметка која гласи: „62-а — Средства од разликата на каматата на Народната банка по Завршната сметка за 1974 година со износ од „65.641.000“, а износот на видот на приходите „11.500.000“ се заменува со износот „77.141.000“.

4) Во „Видот 6 — Приходи од други општествено-политички заедници“, во сметката „73 — Дополнителни средства од федерацијата“, износот „800.991.000“ се заменува со износот „789.291.000“, во сметката „73 — Дополнителни средства по основ на обврски од поранешни години“, износот „44.103.000“ се заменува со износот „137.892.000“, а износот на видот на приходите „845.094.000“ се заменува со износот „927.273.000“.

5) Во ставката „Вкупно приходи за распоред (видови 1 до 6)“, износот „3.105.473.500“ се заменува со износот „3.045.293.500“.

Во делот „II — Општ распоред на приходите“ се вршат следниве измени:

1. Во ставката „01 — Дејност на органите на општествено-политичките заедници“, во распоредната група „01 — 1 Средства за редовна дејност“ износот „183.184.500“ се заменува со износот „183.084.500“, во распоредната група „01 — 2 Средства за посебни намени“, износот „147.880.000“ се заменува со износот „146.090.000“, а вкупниот износ на дејноста 01 — „331.064.500“, се заменува со износот „329.174.500“, на двете места.

2) Во ставката „04 — Нестопански инвестиции“ во распоредната група „04 — 1 Средства за тековни вложувања“, износот „214.357.000“ се заменува со износот „196.147.000“, а вкупниот износ на дејноста 04 „214.637.000“ се заменува со износот „196.427.000“ на двете места.

3) Во ставката „12 — Придонеси на буџетите на други општествено-политички заедници“, во распоредната група „12 Придонес за финансирање потребите на федерацијата“, износот „1.522.065.000“ се заменува со износот „1.486.200.000“, а вкупниот износ на дејноста 12 „1.522.065.000“ се заменува со износот „1.486.200.000“ на двете места.

4) Во ставката „16 — Инвестиции во стопанството“, во распоредната група „16—2 Средства за компензации, премии, регреси и надоместоци“, износот „86.130.000“ се заменува со износот „84.130.000“, а вкупниот износ на дејноста 16 „86.130.000“ се заменува со износот „84.130.000“ на двете места.

5) Во ставката „17 — Тековна буџетска резерва и обврски од поранешни години“, во распоредната група „17—1 Тековна буџетска резерва“, износот „10.400.000“ се заменува со износот „8.185.000“, а вкупниот износ на дејноста 17 „12.428.195“ се заменува со износот „10.213.195“ на двете места.

6) Во ставката „Вкупно распоредени приходи (01 до 18)“ износот „3.105.173.500“ се заменува со износот „3.045.293.500“.

Член 4

Во член 24 се вршат следниве измени:

1) Во „Раздел 3 — Извршен совет на Собранието на СР Македонија“, во Глава 3 — Секретаријат за кадровски прашања“ во основната намена „01 — Дејност на органите на општествено-политичките заедници“, во позицијата 49 — распоредна група „01—2 Надоместок на лични примања на лицата на работа во сојузните органи на управата на кои им истекол мандатот и трошоци за подготвување на кадри за работа во сојузната управа и во органите од областа на надворешната политика“ износот „900.000“ се заменува со износот „520.000“, во позицијата 50, распоредна група „01—2 Трошоци за оформување на картотека“ износот „100.000“ се брише, вкупниот износ на Глава 3 (позиции 46 до 50), „1.975.000“ се заменува со износот „1.495.000“ на двете места.

Вкупниот износ на Раздел 3 (позиции 27 до 56) „59.274.000“ се заменува со „58.794.000“, а во „Рекапитулацијата на Разделот износот за посебни намени „46.278.000“ се заменува со износот „45.798.000“, и вкупниот износ „59.274.000“ се заменува со износот „58.794.000“.

2) Во „Раздел 16 — Републички секретаријат за индустрија и трговија“ во основната намена „01 — Дејност на органите на општествено-политичките заедници“, во позицијата 184, распоредна

група „01—2 Лични примања на именуваните лица“, износот „1.668.000“ се заменува со износот „1.548.000“.

Вкупниот износ на Раздел 16 (позиции 182 до 190) „6.107.000“ се заменува со износот „5.987.000“ на двете места, а во „Рекапитулацијата на разделот“ износот за посебни намени „2.448.000“ се заменува со износот „2.328.000“ и во вкупниот износ „6.107.000“ се заменува со износот „5.987.000“.

3) Во „Раздел 18 — Републички секретаријат за економски односи со странство“, во основната намена „01 — Дејност на органите на општествено-политичките заедници“ во позицијата 200, распоредна група „01—2 Лични примања на именувани лица“, износот „383.000“ се заменува со износот „283.000“.

Вкупниот износ на Раздел 18 (позиции 198 до 202) „1.853.000“ се заменува со износот „1.753.000“ на двете места, а во „Рекапитулацијата на разделот“ износот за посебни намени „503.000“ се заменува со износот „403.000“ и во вкупниот износ „1.853.000“ се заменува со износот „1.753.000“.

4) Во „Раздел 19 — Републички секретаријат за земјоделство и шумарство“, во основната намена „16 — Интервенции во стопанството“, во позицијата 211, распоредна група „16—2 Премии за млеко“ износот „18.000.000“ се заменува со износот „16.000.000“, а износот на основната намена „49.130.000“ се заменува со износот „47.130.000“.

Вкупниот износ на Раздел 19 (позиции 203 до 217) „56.703.000“ се заменува со износот „54.703.000“, а во „Рекапитулацијата на разделот“, износот за посебни намени „53.285.000“ се заменува со износот „51.285.000“ и вкупниот износ „56.703.000“ се заменува со износот „54.703.000“.

5) Во „Раздел 26 — Републичка геодетска управа“, во основната намена „04 — Нестопански инвестиции“, во позицијата 264, распоредна група „04—1 Средства за набавка на механиографски систем“, износот „2.210.000“ се брише на двете места.

Вкупниот износ на Раздел 26 (позиции 258 до 264) „14.401.000“ се заменува со износот „12.191.000“, а во „Рекапитулацијата на разделот“ износот за посебни намени „3.520.000“ се заменува со износот „1.310.000“ и вкупниот износ „14.401.000“ се заменува со износот „12.191.000“.

6) Во „Раздел 28 — Републички завод за статистика“, во основната намена „01 — Дејност на органите на општествено-политичките заедници“, во позицијата 280, распоредна група 01—2 „Нови статистички истражувања“, износот „165.000“ се заменува со износот „35.000“, а износот на основната намена „13.001.000“ се заменува со износот „12.871.000“.

Вкупниот износ на Раздел 28 (позиции 270 до 284) „13.921.000“ се заменува со износот „13.799.000“, а во „Рекапитулацијата на разделот“ износот за посебни намени „4.041.000“ се заменува со износот „3.911.000“ и вкупниот износ „13.921.000“ се заменува со износот „13.799.000“.

7) Во „Раздел 30 — Републички хидрометеоролошки завод“, во основната намена „01 — Дејност на органите на општествено-политичките заедници“, во позицијата 292, распоредна група „01—1 Материјални расходи во редовната дејност“ износот „1.112.000“ се заменува со износот „1.012.000“, а износот на основната намена „8.210.000“ се заменува со износот „8.110.000“.

Вкупниот износ на Раздел 30 (позиции 291 до 303) „14.298.000“ се заменува со износот „14.198.000“, а во „Рекапитулацијата на разделот“ износот за редовна дејност „6.709.000“ се заменува со износот „6.609.000“ и вкупниот износ „14.298.000“ се заменува со износот „14.198.000“.

8) Во „Раздел 48 — Дополнителни средства и котизација“, во основната намена „12 — Придонес на буџетите на други општествено-политички за-

едници“, во позицијата 413, распоредна група „12—1 Обврски по користен заем од федерацијата“ износот „35.865.000“ се брише, а износот на основната намена „1.522.065.000“ се заменува со износот „1.486.200.000“.

Вкупниот износ на Раздел 48 (позиции 412 до 477) „2.212.043.000“ се заменува со износот „2.176.178.000“, а во „Рекапитулацијата на разделот“ вкупниот износ „2.212.043.000“ се заменува со износот „2.176.178.000“ на двете места.

9) Во „Раздел 50 — Нераспоредени средства“, во основната намена „01 — Дејност на органите на општествено-политичките заедници“ во позицијата 483, распоредна група „01—2 За студии на републичките органи“, износот „2.000.000“ се заменува со износот „1.040.000“, а износот на основната намена „5.000.000“ се заменува со износот „4.040.000“.

Во основната намена „17 — Тековна буџетска резерва и обврски од поранешни години“, во позицијата 486, распоредна група „17 — 1 — Средства за формирање на нови органи во Републиката“, износот „4.000.000“ се заменува со износот „1.785.000“, а износот на основната намена „12.428.195“ се заменува со износот „10.213.195“.

Вкупниот износ на Раздел 50 (позиции 482 до 488) „22.011.195“ се заменува со износот „18.836.195“, а во „Рекапитулацијата на разделот“ вкупниот износ „22.011.195“ се заменува со износот „18.836.195“ на двете места.

10) Во Раздел 51 — Посебна сметка за нестопански инвестиции“, во основната намена „04 — Нестопански инвестиции“, во позицијата 489, распоредна група „04 — 1 — За изградба и опремување на објекти што се од општ интерес на Републиката“, износот „156.845.000“ се заменува со износот „140.845.000“ на двете места.

Вкупниот износ на Разделот 51 (позиција 489) и во „Рекапитулацијата на разделот“ „156.845.000“ се заменува со износот „140.845.000“.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

489.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 година.

Број 06-3467
26 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, број 45/72, 45/73, 9/74 и 48/74 год.), членот 3 се менува и гласи:

„Републичкиот данок од земјоделска дејност, што се обложува според катастарскиот приход, се плаќа за:

— обврзниците на кои земјоделската дејност им е единствено занимање по стапка од 4,5%; и

— обврзниците на кои земјоделската дејност не им е единствено занимање по стапка од 25%.

Републичкиот данок од земјоделска дејност што се обложува според стварниот доход, се плаќа за:

— обврзниците на кои земјоделската дејност им е единствено занимање по стапка од 1,5%; и

— обврзниците на кои земјоделската дејност не им е единствено занимање по стапка од 9%.“

Член 2

Членот 4 се менува и гласи:

„Републичкиот данок на вкупниот приход на граѓаните од редовните лични доходи по основ на единствено занимање (лични доходи од редовно работно место, самостојно вршење на земјоделска, стопанска и нестопанска дејност или авторски права), се плаќа по следните стапки:

Ако основницата на данокот изнесува динари	Се плаќа данок (износ и стапка)	На основница над
до 5.000	10.000	1,5% на осн. над 5.000
5.000 до 10.000	50 +	2% „ 10.000
10.000 „ 15.000	125 +	3% „ 15.000
15.000 „ 20.000	225 +	4% „ 20.000
20.000 „ 25.000	375 +	5% „ 25.000
25.000 „ 30.000	575 +	6% „ 30.000
30.000 „ 35.000	825 +	7% „ 35.000
35.000 „ 40.000	1125 +	8% „ 40.000
40.000 „ 45.000	1475 +	9% „ 45.000
45.000 „ 50.000	1875 +	10% „ 50.000
50.000 „ 55.000	2325 +	12% „ 55.000
55.000 „ 60.000	2825 +	15% „ 60.000
60.000 „ 65.000	3425 +	20% „ 65.000
65.000 „ 70.000	4175 +	25% „ 70.000
70.000 „ 80.000	5175 +	30% „ 80.000
80.000 „ 90.000	7675 +	35% „ 90.000
90.000 „ 100.000	10675 +	40% „ 100.000
100.000 „ 110.000	14175 +	50% „ 110.000
110.000 „ 120.000	18175 +	60% „ 120.000
120.000 „ 130.000	23175 +	70% „ 130.000
130.000 „ 140.000	29175 +	80% „ 140.000
140.000 „ 150.000	36175 +	90% „ 150.000
над 150.000	44175 +	90% „ 150.000

Обврзниците на данокот на вкупниот приход на граѓаните кои, покрај редовните лични доходи од став 1 од овој член оствариле дополнителни приходи од други извори што подлежат на плаќање на данок по основ на вкупниот приход на граѓаните, плаќаат зголемен данок кој е сразмерен на процентот на учеството на дополнителните приходи во вкупните приходи остварени во текот на годината.

Процентот за зголемување на данокот се утврдува по цели броеви со заокружување на децималите и тоа децималот до 0,50, се брише, а децималот над 0,50 се заокружува на повисок процент.

Член 3

По членот 4 се додава нов член, кој гласи:

„Член 4-а

Стапките на данокот на вкупниот приход на граѓаните од член 2 на овој закон, во случаите кога се поповолни за обврзниците, се применуваат и при облогот на данокот за 1975 година“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

490.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 година.

Број 06-3466

26 декември 1975 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 39/72, 3/73, 24/73, 46/73 и 48/74), по член 2, се додава нов член, кој гласи:

„Член 2-а

Општините ги усогласуваат обврските за плаќање на даноците, а особено стапките и паушалните износи на даноците, со склучување на меѓуопштински договор.

Иницијатива за меѓуопштинско договарање покренуваат собранијата на општините, а може да покрене и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.“

Член 2

Во член 31, став 1, по точка 6 се додаваат три нови точки, кои гласат:

„7. регресот за организирана општествена исхрана;

8. паушалот што претставува материјален трошок, пропишан односно утврден со самоуправна спогодба; и

9. отпратнините на воените лица и надоместоците на новопроизведените офицери и подофицери за набавка на облека.“

Член 3

Во член 35, по точка 15 се додаваат шест нови точки, кои гласат:

„16. на надоместоците што ги примаат членовите на академиите на науките и уметностите;

17. на отпратнините што се исплатуваат на работниците кои одат во пензија во висина што е утврдена со општествен договор односно самоуправна спогодба;

18. на надоместоците за време на воена вежба во ЈНА и во единиците на територијалната одбрана и тоа на граѓаните кои не се вработени;

19. на разликата во висината на личниот доход односно пензијата и сл. до висината на приманата односно платата што според чинот за време на воена вежба им припаѓа на резервните подофицери, офицери, односно воени службеници;

20. на надоместоците на припадниците на цивилната заштита и другите лица што не се вработени во врска со извршувањето на обврските што произлегуваат од прописите за народната одбрана и за заштитата од елементарни непогоди; и

21. на регресот за користење на годишен одмор.“

Член 4

Во член 46 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Општината може да пропише данок од земјоделство на приходите од земјиште или дел од земјиште да се плаќа според стварниот доход, ако тие приходи произлегуваат од одделни земјоделски култури кои петкратно го надминуваат катастарскиот приход.“

Основицата на данокот од земјоделство, во смисла на претходниот став, ја сочинуваат вкупните приходи остварени во текот на годината за која се врши облогот со данокот, намалени за трошоците што биле нужни за остварување на тие приходи.“

Член 5

По член 46 се додава нов член, кој гласи:

„Член 46-а

При утврдувањето на вкупните приходи кога данокот од земјоделство се плаќа според стварниот доход (член 46, став 2 и 3) односно при утврдувањето на нужните трошоци соодветно се применуваат одредбите за утврдување на вкупниот приход и трошоците на работењето за данокот од самостојно вршење на стопанска дејност.

Органот за приходи на општината, надлежен за облогот, при утврдувањето на приходите односно трошоците може да користи и просечни приходи или трошоци на работењето по единица површина од организации на здружениот труд што се занимаваат со земјоделска дејност.“

Член 6

Во член 53, став 1, по точка 5 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„6. ниви во ридско-планински подрачја кои се затревени со едногодишни или повеќегодишни крмни култури односно нивни смеси; и

7. ниви од VII и VIII класа во ридско-планински подрачја.“

Член 7

Во член 54, став 1, по точка 3 се додава нова точка, која гласи:

„4. даночните обврзници на данокот од земјоделство од пограничните ридско-планински подрачја, чиј катастарски приход не надминува 5.000 динари, доколку земјоделството им е главно занимање.“

По став 3 се додава нов став, кој гласи:

„Ослободувањата од став 1 на овој член за даночните обврзници кои данокот го плаќаат според стварниот доход (член 46, став 2 и 3) се зголемуваат петкратно.“

Член 8

Во член 56, став 1, зборовите: „од V до VIII класа“ се заменуваат со зборовите: „од V и VI класа.“

Член 9

Членот 57 се менува и гласи:

„Како катастарски општини во ридско-планински подрачја, во смисла на член 53, 54 и 56, се сметаат катастарските општини каде што повеќе од две третини од обработливото земјоделско земјиште е од VI, VII и VIII класа.

Катастарските општини во ридско-планински подрачја, во смисла на претходниот став од овој член, ги определува општината.“

Член 10

Во член 64, по ставот 7 се додава нов став, кој гласи:

„Стапките на републичкиот и општинскиот данок од земјоделство за обврзниците кои данокот го плаќаат според стварниот доход, се посебни и пониски.“

Член 11

По член 65 се додаваат пет нови членови, кои гласат:

„Член 65-а

При облогот со данок од земјоделство на обврзниците — учесници во НОБ и во Илинденското востание, на кои земјоделството им е главно занимање, им се дава олеснување во вид на намалување на данокот и тоа: на учесниците од 1941 година и Илинденското востание — 50%; на учесниците од 1942 година — 40%; на учесниците од 1943 година — 30%; и на учесниците до 9 септември од 1944 година — 20%.

Член 65-б

Старечките домаќинства, кои немаат способни членови за работа, можат да се ослободат од плаќање на данок од земјоделство доколку дадат писмена согласност пред надлежниот орган на општината дека по смртта на даночниот обврзник односно членовите на домаќинството земјиштето ќе премине во општествена сопственост.

На даночните обврзници од претходниот став им се отпишува и должниот данок од земјоделство.

Под старечко домаќинство, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира домаќинство кое нема помлади членови од 60 години — мажи, односно 55 години — жени.

Член 65-в

На даночните обврзници на данокот од земјоделство, кои средствата за работа и својот труд ги здружуваат или трајно соработуваат со земјоделска задруга или организација на здружен труд, при што го задржуваат правото на сопственост на здружените средства, им се намалува данокот до 50% за секоја обложна година за која со договор се воспоставени такви односи.

Се смета дека се воспоставени договорни односи во смисла на претходниот став, кога даночниот обврзник својот труд и средствата на трудот ги здружил во земјоделска задруга или во основна организација на здружен труд или пресметковна единица за кооперација во организација на здружен труд, при што со неа остварува трајна и долгорочна соработка, како и да има склучено писмен договор за заедничко работење и соодлучување во распределбата на заеднички остварениот доход.

Условите, критериумите и висината за намалување на данокот, во зависност од степенот на здружувањето — соработката односно остварените приходи од тоа, ги пропишува општината.

Земјоделската задруга односно организацијата на здружениот труд во случај на раскинување на договорот за здружување е должна да го извести органот за приходи на општината во рок од 15 дена од денот на раскинувањето на договорот.

Член 65-г

Данок од земјоделство не се плаќа за земјиштето што даночните обврзници го здружуваат заедно со својот труд во земјоделска задруга или друга организација на здружениот труд при што го задржуваат правото на сопственост на тоа земјиште, согласно со склучениот договор за здружување и статутот на задругата и тоа се додека траат тие односи.

Престанувањето на условите за ослободување од плаќање на данок од земјоделство од претходниот став, даночните обврзници и земјоделската задруга или друга организација на здружениот труд се должни во рок од 15 дена да го пријават на органот за приходи на општината.

Член 65-д

На даночните обврзници на данокот од земјоделство, на кои земјоделството им е единствено занимање, кои ќе набават средства за производство во земјоделството, заради подобра обработка на земјиштето, а чија поединечна вредност изнесува над 20.000 динари, даночната основица за таа година им се намалува во висина на вредноста на набавените средства.

Доколку средствата од претходниот став се отуѓат за време од 3 години од денот на набавката, даночниот обврзник што го користел ослободувањето дополнително ќе се задолжи со соодветниот данок.

Отуѓувањето на средствата даночниот обврзник е должен да го пријави на органот за приходи на општината во рок од 15 дена од денот на отуѓувањето.“

Член 12

Во член 69, пред бројката „54“, се додаваат зборовите: „53, точка 6“, а по бројката „65“, се додаваат зборовите: „65-а, 65-в, 65-г и 65-д“.

Ставот 2 се брише.

Член 13

Во член 72, по точка 7 се додава нова точка, која гласи:

„8. собирање на отпадоци“.

Член 14

Член 80 се менува и гласи:

„Обврзниците кои данокот од стопанската дејност го плаќаат според стварниот доход, должни се да водат работни книги и тоа:

1. книга на приходи и расходи водат даночните обврзници од следните дејности: месарска и колбасичарска, производство на леб, производство на бели печива, печење и мелење на кафе и сурогати, изработка на предмети од пластични маси и вештачки смоли и сидаро-фасадерска.

2. книга — признаници водат даночните обврзници од дејностите: браварска, лимарска, металостругарска, механичарска, машинобраварска, автомеханичарска, автобраварска, прецизно-механичарска, леарска, автолимарска, електроинсталатерска, електромеханичарска, столарска, вулканизерска, миене и подмачкување на моторни возила, инсталатерска за водовод и канализација, хемиско чистење, молерска и фарбарска и терацерска.

Општината обврската за водење на работни книги може да ја прошири и на други дејности.

Освен за обврзниците од став 1 и 2 на овој член, водење на работни книги може да се установи и по барање на обврзникот“.

Член 15

Во член 81-ставот 1 се брише.

Во став 2 зборовите: „по исклучок од претходниот став“ се бришат.

Член 16

Во член 90, став 1, точката 2 се менува и гласи:

„2. на обврзниците кои имаат на обучување ученици во стопанството односно вработени работници, данокот им се намалува по 5% од обложениот данок за секој ученик односно вработен работник, а најмногу до 40%“.

Во став 2, по зборовите: „ученикот“, се додаваат зборовите: „односно работникот“.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„При облог со данок од занаетчиска дејност на обврзниците учесниците во НОБ и Илинденското востание, им се дава олеснување во вид на намалување на данокот, и тоа: на учесниците од 1941 година и Илинденското востание 50%, на учесниците од 1942 — 40%, на учесниците од 1943 — 30%, и на учесниците до 9 септември 1944 година — 20%“.

Член 17

По член 90, се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 90-а

На даночните обврзници на данок од стопанската дејност, кои данокот го плаќаат според стварен доход, основицата на данокот од самостојно вршење на стопанска дејност им се намалува за делот од доходот (чистиот приход) издвоен над 20.000 динари за набавка на основни средства, со кои врз современа техничка основа се придонесува за зголемување на производството и на продуктивноста на трудот.

Намалувањето на основицата, во смисла на претходниот став, се врши доколку се исполнети следните услови: стопанската дејност обврзникот да ја врши како редовно и трајно занимање, за извршената набавка на основните средства да приложи соодветна документација, работните книги обврзникот да ги водел редовно и да се прифатени од органот за приходи како основа за оданочување.

Доколку набавените основни средства се отуѓат за време од 3 години од денот на набавката, даночниот обврзник што го користел олеснувањето дополнително се задолжува со соодветниот данок. Отуѓувањето на средствата даночниот обврзник е должен да го пријави на органот за приходи на општината во рок од 15 дена од денот на отуѓувањето.

Член 90-б

Општината може да ги ослободи од плаќање на данок од стопанска дејност обврзниците на кои даночната основица (чистиот приход) им е утврдена во висина до годишниот гарантиран личен доход во стопанството на Републиката и доколку стопанската дејност им е главно занимање“.

Член 18

По член 111 се додава нов член, кој гласи:

„Член 111-а

Данок од авторски права не се плаќа на приходите од продажба на патенти и технички унапредувања на организациите на здружениот труд или на други организации во земјата“.

Член 19

Во член 157 се додава нов став, кој гласи:

„Под комби — возила се подразбира комбинирани патнички возила и фургоните, без оглед за која намена се регистрирани“.

Член 20

Во член 164, став 1, зборовите: „за 35.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „за износот на двократниот просечен годишен личен доход во Републиката, пресметан врз податоците од Републичкиот завод за статистика и за годината во која се врши облогот на данокот“.

Во став 2 зборовите: „од 35.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од двократниот просечен годишен личен доход во Републиката“, а зборовите: „за 7.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „за износ во висина на годишниот гарантиран личен доход во Републиката“.

По став 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„На даночниот обврзник на данокот на вкупниот приход на граѓаните кој плаќа алиментација за издржување на малолетни деца и деца на редовно школување како и на други членови на потесното семејство, кои според законот е должен да ги издржува, ќе му се намали даночната основица за износот на платената алиментација утврдена со судска одлука, спогодба или заверена изјава на примателот на издршката или неговиот старател.“

На даночните обврзници на данокот на вкупниот приход на граѓаните уживатели на пензија — носители на „Партизанска споменица од 1941 година“, даночната основица им се намалува, покрај износот од став 2, 3 и 4 на овој член, и за износот на разликата од пензијата добиена по овој основ и редовната пензија (15%)“.

Досегашниот став 4 станува став 6, а ставот 5 се брише.

Член 21

Во член 166 се додава нов став, кој гласи:

„Обврзниците на данокот на вкупниот приход на граѓаните кои остваруваат дополнителни приходи надвор од работното место односно редовното вршење на стопанска и нестопанска дејност, плаќаат зголемен данок“.

Член 22

Во член 169, во вториот ред, по зборовите: „од земјоделство“, се додаваат зборовите: „кои данокот го плаќаат според катастарскиот приход“.

Член 23

Во член 179, по став 2, се додава нов став, кој гласи:

„Стручните служби на самоуправните интересни заедници за здравството и здравственото осигурување и пензиското и инвалидското осигурување, доколку органот за приходи на општината го врши облогот на придонесите, се должни најдоцна до 15 февруари во годината за која се врши облогот да достават списоци на обврзниците на придонесите со потребните податоци“.

Ставот 3 станува став 4, а зборот: „списокот“ се заменува со зборот: „списоците“.

Член 24

По член 196, се додава нов член кој гласи:

„Член 196-а

Првостепено решение, кое е конечно во управната постапка, може да се поништи по право на надзор во рок од 6 месеци, од денот кога решението станало конечно во управната постапка, доколку основицата на данокот е утврдена спротивно на прописите или на основицата не се применети односните стапки.

Во смисла на претходниот став, ќе се смета дека основната за облог на данокот е утврдена спротивно на прописите, особено: ако вкупните приходи се утврдени без проверка на податоците пријавени од страна на обврзникот односно без соодветна постапка за облог, ако вкупните приходи се утврдени во помал износ од износот што требало да се утврди според расположливите податоци, ако трошоците се признати без докази или во поголем износ од износот за кој постојат докази, односно во поголем износ од износот пријавен во даночната пријава, или се признати трошоци кои според законот не се признаваат како нужни трошоци.“

Член 25

Членот 197 се менува и гласи:

„Надлежниот орган за приходи на општината, кој располага со податоци дека граѓанин има непријавен доход односно приход за обложување со данок, ќе поведе посебна постапка за обложување со данок на тој доход односно приход.“

Ако во посебната постапка за облог со данок се утврди дека граѓанинот има непријавен доход односно приход за оданочување, надлежниот орган за приходи на општината ќе донесе решение со кое ќе ја утврди висината на необложениот доход, односно приход и ќе изврши облог на данокот.“

Член 26

Членовите од 198 до 201 се бришат.

Член 27

Членот 202 се менува и гласи:

„На вкупно утврдениот непријавен доход односно приход, даночниот обврзник се задолжува со данок по стапка од 50%.“

Доколку редовната стапка за односниот данок е поголема од 50%, таа се зголемува за десет процентни поени“.

Член 28

Членовите од 203 до 204-а се бришат.

Член 29

Во член 220, по став 1, се додаваат два нови става, кои гласат:

„Даноците можат да се плаќаат и со стасани обврзници од заеми издадени од Федерацијата, Републиката и општините. При плаќањето на даноците со обврзници се дава намалување на данокот од 6% од номиналната вредност на обврзниците.“

Републичкиот секретар за финансии, за начинот на плаќањето на даноците, во смисла на претходниот став, може да донесе поблиски прописи“.

Досегашниот став 2 станува став 4, а ставот 3 станува став 5.

Член 30

Во член 223, по став 1, се додава нов став кој гласи:

„На износот на данокот односно аконтацијата на данокот што ќе се плати пред рокот на стасаноста се дава 10% намалување од стасаниот данок — аконтација на данокот.“

Член 31

Во член 290, став 1, во точка 3, точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „или не издава признаници“, а во точка 5 точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „олеснување или намалување“.

Во став 2, по бројката „2“, се додава бројката „3“ и запирка.

Ставот 3 се брише.

Член 32

Во член 300, во точка 2, точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „односно список на обврзниците на придонесите.“

Член 33

По исклучок од член 11 од овој закон, Републиката и општините прописите за стапките на даноците за 1976 година ќе ги донесат најдоцна до 28 февруари 1976 година.

Роковите за извршување на облогот со даноци предвидени со член 186 од овој закон се продолжуваат за два месеци.

Член 34

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за даноците на граѓаните.

Член 35

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, освен одредбите од член 20 и член 21, кои ќе се применуваат од 1 јануари 1975 година.

491.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 година.

Број 06-3465
26 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Член 1

Во Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74 и 27/75), во член 1 стапката „3%“ се заменува со „1%“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

492.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП КОСОВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за утврдување на стапките на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 декември 1975 година.

Број 06-3487
26 декември 1975 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП КОСОВО

Член 1

Во Законот за утврдување на стапките на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово („Службен весник на СРМ“, бр. 42/71, 4/72 и 45/72), во членот 1, бројот „1975“ се заменува со бројот „1976“.

Член 2

По членот 2 се додава нов член 2а, кој гласи: „По исклучок, за 1975 година стапките од членот 2 на овој закон се зголемуваат за 20%“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

493.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 — 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за подготовките за донесување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 — 1980 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 декември 1975 година.

Број 06-3462
26 декември 1975 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 до 1980 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за подготовките за донесување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74) во член 3 зборовите: „до 1 декември 1975 година“ се заменуваат со зборовите: „најдоцна до 15 мај 1976 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

494.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за судските такси, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 година.

Број 06-3459
26 декември 1975 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за судските такси („Службен весник на СРМ“ број 46/72), во член 62 во првиот ред наместо „20%“ се става „30%“, а во третиот ред зборовите: „до 1975 година“ се заменуваат со „1980 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1976 година.

495.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1976 до 1980 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено политичкиот собор, одржани на 26 декември 1975 година.

Број 06-3458
26 декември 1975 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се утврдуваат стопански недоволно развиените краишта во СР Македонија.

Член 2

Како стопански недоволно развиени краишта се сметаат подрачјата на општините: Берово, Македонски Брод, Винаца, Гостивар, Дебар, Демир Хисар, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Радовиш, Ресен, Струга и Тетово.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

496.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЦИ ВО КОИ ОПШТИНИТЕ МОЖАТ ДА ПРОПИШАТ СТАПКИ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за определување на граници во кои општините можат да пропишат стапки на посебниот општински данок на промет за определени производи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 година.

Број 06-3457
26 декември 1975 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЦИ ВО КОИ ОПШТИНИТЕ МОЖАТ ДА ПРОПИШАТ СТАПКИ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Законот за определување на граници во кои општините можат да пропишат стапки на посебниот општински данок на промет за определени производи („Службен весник на СРМ“, број 34/75), во член 2, зборовите: „до 31 декември 1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1975 година до 30 јуни 1976 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

497.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 година.

Број 06-3456
26 декември 1975 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“, бр. 34/75), во член 3 зборовите: „до 31 декември 1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1975 година до 30 јуни 1976 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

498.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Се прогласува Законот за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 година.

Број 06-3455
26 декември 1975 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 1

Со овој закон се уредува финансирањето на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство.

Член 2

Средствата за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство се обезбедуваат во републичкиот буџет.

Член 3

Средствата од член 2 на овој закон ќе се користат според финансиската програма за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство (финансиска програма).

Финансиската програма од претходниот стаз, по предлог од Извршниот совет на Собранието на СРМ (Извршен совет), ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Собрание).

Член 4

За извршување на финансиската програма се формира Совет за унапредување на индивидуалното земјоделство (Совет). Советот го сочинуваат претседател и 34 членови, кои по предлог од Извршниот совет, ги именува Собранието од редот на делегатите во Собранието и од заинтересираните органи, организации и заедници.

За членови на Советот може да бидат именувани и општествени, научни и стручни работници.

Член 5

Стручните и административните работи на Советот ги врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Советот го претставува и застапува претседателот на Советот.

Наредбодавач за извршување на финансиската програма е претседателот на Советот.

Член 6

Советот за својата работа донесува деловник.

Член 7

Средства за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство се користат, пред сè, за:

1. интензивирање на индивидуалното земјоделско производство, преку субвенционирање на мерки кои претставуваат стимул за применување на современи агро и зоо мерки, а особено:

— за вештачко осеменување на криви;
— водење на матично книговодство во сточарството;

— набавка на квалитетни машини и други расплодници (бикови, овни, перези, назимици), како и пчелни сандаци;

— набавка на квалитетен семенски материјал од високо приносни сорти и квалитетен овошен и лозов посадочен материјал;

— изведување на производствени демонстративни опити со примена на современа агротехника (фито и зоо мерки, исхрана, нови техничко технолошки решенија и сл.);

2. бенефицирање на каматата на инвестиционите кредити пласирани во индивидуалното земјоделство.

Член 8

Корисници на средствата од овој закон можат да бидат општините, соодветните самоуправни интересни заедници, заинтересираните организации на здружениот труд, стручните служби за унапредување на индивидуалното земјоделство и други организации кои учествуваат во спроведувањето на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство.

Член 9

Средствата од член 2 на овој закон можат да се користат доколку корисниците обезбедат сопствено учество во висина од 50%. Учеството на корисниците од недоволно развиените општини изнесува најмалку 30%.

По исклучок од претходниот став, средствата можат да се користат без учество: за финансирање на Републичката стручна служба, за унапредување на индивидуалното земјоделство, за публикување на посебни стручни изданија и публикување на стручни теми и стручни совети за унапредување на индивидуалното земјоделство, изложби, смотри, како и други стручни работи што се вршат на ниво на Републиката, а се од интерес за повеќе или сите општини.

Член 10

Средствата од финансиската програма на корисниците им се даваат без обврска на враќање.

Член 11

Средствата од финансиската програма се користат врз основа на договор што го склучува Советот и корисниците на средствата.

Член 12

За извршување на финансиската програма за унапредување на индивидуалното земјоделство Советот донесува завршна сметка, што ја одобрува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 13

Непотрошените средства предвидени со финансиската програма за тековната календарска година се пренесуваат во наредната година.

Средствата од претходниот став првенствено служат за намиравање на ненамирените обврски и за неизвршените задачи и мерки од претходната година.

Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

499.

Врз основа на член 163 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 39/72, 3/73, 24/73, 46/73, 48/74, 46/75), републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТВАРНИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

1. Факторот за утврдување на стварниот приход од земјоделска дејност за 1975 година изнесува 5,3.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-3093/1
29 декември 1975 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с.р.

Ојласен дел

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 171, страна 332, книга VIII е запишана под фирма: „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало — Скопје — ООЗТ „Кале“ — Скопје — Деловна единица — продавница „Женска мода“ во Скопје, ул. „Казанциска“ бб, без својство на правно лице. Предмет на работењето на продавницата е вршење промет на мало на кратка текстилна стока.

Продавницата е основана од „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало — Скопје — ООЗТ „Кале“ — Скопје, со одлуката на соборот одржан на 21. III. 1973 година.

Раководител на продавницата е Марија Шутовска.

Деловната единица — продавница „Женска мода“ — Скопје, ул. „Казанциска“ бб ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 898/73 од 28. II. 1974 година. (118)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 669, страна 307, книга VIII е запишано под фирма: Деловно здружение за полјоделство и механизација „Агромакедонија“ експорт-импорт — Скопје — Филијала — Скопје — Деловна единица — стовариште во Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 41, без својство на правно лице. Предмет на работењето на стовариштето е промет со електро-материјали и санитарна керамика.

Стовариштето е основано од Деловното здружение за полјоделство и механизација „Агромакедонија“ — експорт-импорт — Скопје — Филијала во Скопје, со одлуката на Извршниот одбор на здружението од одржаната седница на 16. II. 1973 година.

Раководител на стовариштето е Ивановски Ристо.

Деловната единица — стовариште во Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 41 ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Здружението, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 773/73 од 7. III. 1974 година. (119)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 272, страна 705, книга I е запишано следното: Продавницата во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 2, на Вараждинската текстилна индустрија „Вартекс“ — Вараждин, согласно изводот од заклучокот на работничкиот совет на Вараждинскиот текстилен комбинат — Вараждин, број 224 од 20. XI. 1973 година, се преселува од ул. „Маршал Тито“ бр. 2 во „Трговски центар“ во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1678/73 од 28. II. 1974 година. (120)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1195, страна 1023, книга V е запишано следното: Според член 12 од Самоуправната спогодба на „Котекс“ — експорт-импорт — Сплит — ООЗТ — Стовариште за текстилна и крзнена стока и кожна галантерија во Скопје, ул. „27 Март“ бр. 7 е предвидено дека обавувањето на книговодството и книговодствените услуги за поодделни ООЗТ на кои е потребно, како и водењето на книговодството за работната организација да се обавува како заедничка работа на ниво на работна организација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 665/73 од 27. II. 1974 година. (121)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1409, страна 518, книга VI е запишано следното: Тасевски Димче, досегашен в.д. директор на Столарско-стаколерезачката задруга „Јавор“ — Скопје, населба Лисиче, ул. „54“ бб и ул. „49“ бб, согласно со одлуката на задружниот совет од одржаната седница на 13. I. 1972 г. број 26 од 17. I. 1972 година се назначува за директор и во иднина на оваа должност ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1462/73 од 28. II. 1974 година. (122)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 678, страна 871, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на организациите на здружен труд Вишата школа за патен сообраќај — Загреб — Организација на здружен труд, без својство на правно лице, со посебна жиро-сметка — Центар за вонредни студии — Скопје при Деловното здружение на претпријатија „Македонија — транспорт“ — Скопје, во просториите на Автосообраќајниот центар, согласно изводот од одлуките на управниот одбор на Деловното здружение „Македонија — транспорт“ — Скопје, содржани во записникот од седницата одржана на 30. VII. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1218/73 од 6. III. 1974 година. (124)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 231, страна 39, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес — Митев Петар, директор на сектор за продажба, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението на Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес, број 4515 од 22. X. 1973 година.

За потписници на споменатиот комбинат во иднина остануваат старите регистрирани и тоа: Давчев Ангел, директор на стопанско-сметководниот сектор, Трајков Данчо, директор на општиот сектор, Димитрие Попов, директор на план и организација, Гошевски Петре, шеф на стопанско-сметководниот сектор, Митко Добревски, директор, Бисимовски Димче, директор на набавка, и Колевски Томислав, директор на произведен сектор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1531/73 од 28. II. 1974 година. (125)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 545, страна 153, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на организациите на здружен труд Самостојната организација на здружен труд, без својство на правно лице — бифе во село Извор, Титоввелешко, на Фудбалскиот клуб „Рудар“, село Извор, Титоввелешко, согласно одлуката на Управниот одбор на Фудбалскиот клуб „Рудар“, село Извор, Титоввелешко, од одржаната седница на 15. XII. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1750/73 од 28. II. 1974 година. (126)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1223, страна 24, книга VII е запишано следното: На досегашниот потписник на Електро-инсталатерската механичка услужна задруга „Напон“ — Скопје Петар Трајановски, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на собирот на работните луѓе на задругата бр. 64 од 22. II. 1974 година.

За нов потписник на Електро-инсталатерската механичка услужна задруга „Напон“ — Скопје, со горенаведената одлука се назначува Тодор Георгиевски, директор, кој задругата во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 360 од 13. III. 1974 година. (132)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1239, страна 121, книга VII е запишано следното: Се бришат од регистарот на организациите на здружен труд од рег. бр. 1239, страна 535, книга VI продавниците: бр. 13 во Гостивар, на ул. „Мајор Чеде Филиповски“ бр. 2 и во Скопје на улица „Београдска“ број 100 на „Интекс“ — здружено претпријатие на памучната индустрија — Скопје, Организација во состав — Памучна индустрија „Македонка“ — Штип, Организација на здружен труд со својство на правно лице „Нов дом“ — Штип, согласно со одлуката на работничкиот совет на Организацијата на здружен труд „Нов дом“ — Штип, со својство на правно лице број I-7-73 од 5. V. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 548/73 од 19. III. 1974 година. (134)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 39, страна 503, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Братство единство“ — село Горно Ли-

сиче — Деловна единица — Продавница број 7 во Скопје, пазар „Тафталиџе“, без својство на правно лице. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Братство единство“, село Горно Лисиче, со одлуката на работничкиот совет број 02-927 од 4. V. 1973 година од одржаната седница на 10. IV. 1973 година.

Раководител на продавницата е Оливера Митковска.

Деловната единица — продавница број 7 во Скопје, пазар „Тафталиџе“, без својство на правно лице, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 374 од 18. III. 1974 година. (135)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1651, страна 336, книга VIII е запишана под фирма: Занаџетска изолатерска задруга „Изо Скопје“ — Скопје, ул. „Горче Петров“ — пат за Лафома. Предмет на работењето на задругата е вршење на изолатерска дејност.

Задругата е основана од членовите: Арсение Боевиќ, Глигор Андоновски, Радиша Илиќ, Предрог Михајловски, Никола Јосевски, Миливоје Маринковиќ, Славе Костовски, Душко Геразов, Стојче Касовски и Мирче Јанковски, согласно записникот на основачкото собрание од 26. XII. 1973 година.

Раководител на задругата е Никола Јосевски, в. д. управник.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Занаџетската изолатерска задруга „Изо Скопје“ — Скопје, ул. „Горче Петров“ — пат за Лафома, е конституирана на 26. XII. 1973 година, согласно записникот од основачкото собрание.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 336 од 19. III. 1974 година. (143)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 108, страна 753, книга I е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Земјоделската задруга „Вардар“, село Форино, Гостиварско, Дервиши Бекир, е разрешен од должност со решението на спомнатата задруга број 01-27/4 од 4. IV. 1974 година и на истиот му престанува правото за потпишување.

Исто така му престанува правото за потпишување на потписникот на Земјоделската задруга „Вардар“ — село Форино, Гостиварско, Сулејман Џафери, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на задругата број 01-27/5 од 4. IV. 1974 година.

За нови потписници на Земјоделската задруга „Вардар“ — село Форино, Гостиварско, со одлуката на споменатата задруга број 01-27/5 од 5. IV. 1974 година се назначени следните лица: Рамиз Љимани, директор и Силјановски Симе, шеф на сметководството, кои задругата во иднина ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Селими Зулкуфли.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 87 од 19. IV. 1974 година. (157)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 77, страна 300, книга VIII е запишано следното: На досегашните потписници на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје — Погон за стопанисување со шуми — Кичево и тоа: Синадин Илиески в. д. директор и Душан Божиноски, директор на економско-финансиската служба, им престанува правото за потпишување со одлуката на работничкиот совет број 02-114 од 19. III. 1974 година.

За в. д. директор на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје — Погон за стопанисување со шуми — Кичево е назначен со одлуката на работниот совет број 02-117 од 19. III. 1974 година инженер Лазар Пејоски, кој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 520 од 22. IV. 1974 година. (158)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1329, страна 213, книга VI е запишано следното: Дејност на Градскиот трговски центар (во изградба) — Скопје, согласно одлуката на Деловниот одбор на Градскиот трговски центар — Скопје, број 1205 од 27. XI. 1972 година, во иднина се проширува и со: модни реви, реклами и пропаганда, диско клуб (нокен клуб), угостителство и туризам и снег бар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 470 од 18. IV. 1974 година. (159)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1577, страна 349, книга VII е запишано следното: Досегашниот шеф на претставништвото во Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице, ул. „Цветан Димов“ бб, барака 4, соба број 6, Бутел II, со магацин за откуп и промет и продавница на улица „Пазарче“ — Драчево, населба Драчево, на Земјоделската задруга „Преспа“ — село Љубојно Куртевски Христо е разрешен од должност со одлуката на задружниот совет, број 129/1 од 26. III. 1974 год. на истиот му престанува правото за потпишување.

За в. д. шеф на горечитираното претставништво во Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице, улица „Цветан Димов“ бб, барака 4, соба број 6, Бутел II, со магацин за откуп и промет и продавница на улица „Пазарче“ — Драчево, населба Драчево, на Земјоделската задруга „Преспа“ — село Љубојно, е назначен со решението број 619/1 од 17. XI. 1973 година Лазо Караколевски, кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 407 од 8. V. 1974 година. (167)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 900, страна 5, книга V е запишана како членка Градежното претпријатие „Трудбеник“ од Охрид, на Деловното здружение Инженеринг организација „Македонија-инвест“ — Скопје.

Сите законски обврски и обврските од договорот за основање на Деловното здружение се однесуваат и на новата членка на деловното здружение.

Членството на оваа членка почнува од 1. XII. 1972 година.

Ова решение судот го донесе врз основа на увидот на Одлуката на управниот одбор на Деловното здружение инженеринг организација „Македонија-инвест“ — Скопје од 27. XI. 1972 година со која дополнително го прими Градежното претпријатие „Трудбеник“ од Охрид како член кој ги признава сите одредби од договорот за основање на деловното здружение.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 22/73 од 29. IV. 1974 год. (169)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, страна 482, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Прогрес“ од Горче Петров — Деловна

единица — Продавница во Скопје, ул. „250“ бр. 35. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени и индустриски стоки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Прогрес“ — Горче Петров, со одлуката на задружниот совет од одржаната седница на 3. II. 1972 година.

Раководител на продавницата е Милошевски Бошко.

Деловната единица — продавница ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1175/73 од 13. V. 1974 година. (175)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 490, страна 183, книга VII е запишано следното: На досегашните потписници на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје и тоа: Христов Страшо, директор, Киро Атанаски комерцијално-финансиски директор и Сергеј Чернинец, технички директор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За генерален директор на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје е назначен со решението на Собранието на град Скопје, број 07-5505 од 28. II. 1974 година инженер Стојан Маткалиев, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 373 од 10. V. 1974 година. (176)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 669, страна 308, книга VIII е извршена пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд, со седиште во Добој, во состав на работната организација Деловно здружение „Агромакедонија“ експорт-импорт — Скопје, да се запише следната промена:

На досегашниот овластен потписник на Основната организација на здружен труд — Филијала Добој Терзимехик Тахир му престанува правото за потпишување.

За нов овластен потписник на Основната организација на здружен труд — Филијала Добој во состав на работната организација Деловно здружение „Агромакедонија“ експорт-импорт — Скопје се назначува Мишич Горѓе — виши комерцијален референт, да ја потпишува финансиската документација пред банката.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 627 од 10. VI. 1974 година. (211)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 335, страна 423, книга VII е запишано следното: на досегашните потписници на „Пролетер“ — автотранспортно претпријатие за превоз на патници и стока — Скопје, под присилна управа, и тоа: Панговски Илија Крсто, присилен управник и претседател на Одборот на присилната управа и Сековски Ташко Јован им престанува правото за потпишување, согласно решението на Собранието на општината на град Скопје, бр. 07-5905 од 15. III. 1974 година.

За нов потписник на „Пролетер“ — автотранспортно претпријатие за превоз на патници и стока — Скопје, под присилна управа, е назначен со решението на Собранието на град Скопје, број 07-5905 од 15. III. 1974 година, Вељановски Киро кој истото во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Димитријевиќ Десимир Слободан, в. д. финансиски директор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 415 и 416 од 21. III. 1974 година. (136)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 25, страна 401, книга II е запишано следното: Седиштето на Земјоделската задруга „Иво Рибар — Лола“ — село Нова Брезница, Скопско, согласно одлуката на соборот на работните луѓе на работната заедница на задругата број 73/1 од 19. III. 1974 година од одржаната седница на 8. XI. 1973 година како и решението на Собранието на град Скопје — Одделение за инспекции Уп. бр. 12-29429 од 9. I. 1973 година, се преместува во село Ракотинци, Скопско.

Исто така и фирмата на Земјоделската задруга „Иво Рибар — Лола“ — село Нова Брезница, Скопско, согласно горенаведената одлука во иднина се менува и гласи: Земјоделска задруга „Иво Рибар — Лола“, село Ракотинци, Скопско.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 472 од 26. III. 1974 година. (148)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 834, страна 999, книга III е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Градежно-занаатчиската задруга „Изградба“ — Скопје Тодоровски Борче, директор, задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето и новоназначените потписници назначени со одлуката на работничкиот совет број 03-1163/11 од 20. III. 1974 година и тоа: Стојанов Веле, заменик директор, Набаков Владимир и Цоковски Васил.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 429 од 5. IV. 1974 година. (149)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 210, страна 513, книга VI е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Три борца“, село Бразда, Скопско. Предмет на работењето на задругата е:

- производство на земјоделски, овоштарски и други земјоделски производи на сопствени површини, површини земи под закуп и на површини во кооперација со индивидуалните земјоделски производители и стопански организации;

- врши доработка, сортирање и пакување, преработка и складирање на земјоделски, сточарски и други производи, произведени од сопствено производство, во кооперација со индивидуалните земјоделски производители и откупени од индивидуалните земјоделски производители;

- врши откуп и промет на земјоделско, градинарско, овоштарско, лозарско, сточарско и друго производство од сопствени површини и стада и од индивидуалните и други земјоделски производители;

- врши откуп и промет на сите видови жив добиток и живина, месо, јајца, млеко и млечни производи од сопствено стадо и од индивидуалните земјоделски производители;

- врши откуп на сурова кожа и волна;

- организира тов на сите видови добиток и живина на сопствени површини како и во кооперација со индивидуалните земјоделски производители;

- организира и врши заштита од болести и штетници на сите видови земјоделско и сточарско производство како и добиток од сопствени стада и на индивидуалните земјоделски производители;

- ги снабдува индивидуалните земјоделски производители со сите видови семенски материјал;

- врши снабдување на индивидуалните земјоделски производители со сите видови репродуктивен материјал, добиточна храна и заштитни средства, како и на сите видови земјоделски машини и алат и други средства за работа;

- врши промет и снабдување на индивидуалните земјоделски производители со колонизални, индустриски и други стоки за широка потрошувачка;

- произведува и врши промет со леб и бели печива;

- врши услуги со сите видови земјоделски машини на индивидуалните земјоделски производители и работни организации;

- врши транспорт со сопствени транспортни средства (моторни возила) на сите видови стоки и производи на индивидуалните земјоделски производители и работни организации;

- врши промет со земјоделска механизација;

- организира домашна ракотворба и работа на СИЦ;

- врши штедно-кредитни работи според прописи.

Задругата е основана од членовите на задругата: Борис С. Доклевски, Санде П. Пејковски, Киро В. Пејковски, Пеце В. Данчевски, Душко В. Пејков, Владо В. Пејковски, Недељко С. Петковски, Никола Т. Славковски, Филип С. Данчевски, Благоја А. Димовски, Геро Петковски, Никче С. Петровски, Љубе В. Бошковски, Санде К. Доклевски, Стојан П. Пршевски, Љубе С. Стевковски, Јован В. Пршевски, Ѓорѓи Ј. Симоновски, Стојко С. Славковски, Живко Ј. Јовчевски, Петко Јовчевски, Младен С. Пршевски, Крсто Т. Славковски, Александар И. Поповски, Миливоје С. Стефановски, Душко Јовчевски, Велко Касевски, Благоја Јанкуловски, Јордан Л. Рајчевски, Младен К. Русевски, Перо Ј. Томашевски, Никудин Томашевски, Мирко Б. Блажевски, Драган Ј. Јовчевски, Стојко С. Пејковски, Велимир Ушковски, Стојан Живковски, Боро Г. Томашевски, Милан И. Шишковски, Младен Пижевски, Стоилко Пејковски, Младен Симоновски, Илија Стањиковски и Томислав Златков, согласно одлуката од основачкото собрание, донесена на 30. XII. 1973 година.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Данчевски Петар, в. д. директор и Владо Пејковски.

Обврската пред банката е со два потписа.

Претседател на привремениот здружен совет е Велимир Ушковски, член на задругата, а заменик претседател е Драган Јовчевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 167 од 5. IV. 1974 година. (146)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 471, страна 549, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Топилницата за цинк и олово во основање „Злетово“ — Титов Велес, Љубен Бабунски, шеф на сметководството, му престанува правото за потпишување со одлуката на советот на Топилницата за цинк и олово „Злетово“ — во основање — Титов Велес, бр. 02-1322 од 5. III. 1974 година, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на Топилницата за цинк и олово — во основање „Злетово“ — Титов Велес е назначена со горенаведената одлука на советот на Топилницата Татјана Тасева, финансиски директор, која во иднина истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници: Јонче Котески, директор, Тумбов Ѓорѓи, комерцијален директор и Ивановски Стојче, директор на општ сектор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 445 од 29. III. 1974 година. (151)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 209, страна 510, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Кожланка“ — село Кожле, Скопско. Седиште на дирекцијата е во Скопје, ул. „12 ударна бригада“ бб. Предмет на работењето на задругата е производство на сите видови земјодел-

ски производи: житарици, градинарство, овоштарство, лозарство, живинарство, сточарство, услуги од занаетчиски дејности и промет на големо и мало на сите напреднаведени производи.

Задругата е основана од членовите: Гочевска Вита, Наумовски Стеван, Крстевски Трајче, Маневски М. Милче, Славковски Добре, Таневски Стојко, Митевски Илија, Наумовски Славко, Петровски Тоде Петровски Панче, Андоновски Трајко, Петровски Горе, Алексовски Јован, Арсовски Атанас, Христовски Александар, Здравковски Јордан, Алексовски Раде, Алексовски Никола, Арсовски Ане, Маневски Тодор, Василевски Вукашин, Маневска Пандура, Василевски Војо, Василевски Таско, Андреевски Круме, Михајловски Трајан, Јаневски Никола, Добревски Војислав, Димитровски Ангелче, Василевски Видоја, Добревски Трајче и Алексовски Дончо, согласно записникот од основачкото собрание на 16. XI. 1971 година.

В. д. управник на задругата е Јаневски Перо. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Јаневски Перо, в. д. управник и Петрески Горе, претседател.

Обврската пред банката е со два потписа.

Членови на деловниот одбор се: Маневски Милче, Петровски Тоде, Добревски Јордан, Наумовски Стеван, Василевски Таско, Добревски Трајче и Јаневски Перо. Претседател на деловниот одбор е Добревски Трајче.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 516/73 од 5. IV. 1974 година. (147)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1567, страна 338, книга VIII е запишано следното: На досегашните потписници на Занаетчиската задруга „Ваташа“ — Горче Петров и тоа: Исмаил Зајадин, в. д. директор и Попов Ристо им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должноста со одлуката на работната заедница број 27 од 9. IV. 1974 година.

За нов директор на задругата со горенаведената одлука е назначен Живко Илиевски, кој во иднина задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Матев Мите и Здравко Лазарев.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 477 и 418/74. (156)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации, на 19. VI. 1974 год., рег. бр. 72/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето на Стојче Дилевски да ја потпишува Земјоделската задруга „Кајмакчалан“ — село Бач, Битолско.

Се овластува Ставревски Пере, шеф на сметководството, покрај досегашниот потписник Гошевски Димитар, директор, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 691/74. (322)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации, на 20. VI. 1974 година, рег. бр. 5/58, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Козаровски Илија, досегашен в. д. директор на Земјоделската задруга „Сапунџица“, село Нижеполе, Битолско.

Се овластува Зисовски Атанас, директор, покрај досегашниот потписник Котевска С. Горица, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 694/74. (323)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 29. III. 1974 година, рег. бр. 165/55, книга I е запишано следното: Фабриката за трикотажа

„Пелистер“ — Битола, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Работната организација „Макотекс“ — увоз-извоз — Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на решението на Окружниот стопански суд — Скопје, Фи. бр. 1090/73 од 6. XII. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 512/74. (324)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 6. III. 1974 година, рег. бр. 353-15, е запишано следното: Се овластува Милојко Алампиоски, шеф на сметководството, покрај досегашниот потписник Милорад Андреевски, директор, да ја потпишува ООЗТ — трговија „Бушова чешма“ — Македонски Брод, во состав на ДИК „Црн Бор“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 306/74. (325)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации, на 7. VI. 1974 година, рег. бр. 1/56, книга III е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „7 Ноември“ број 224 на Земјоделската задруга „Рашианец“, село Прентов Мост, Охридско. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со мешани индустриски и земјоделско-прехранбени продукти.

Раководител на продавницата е Ристевска Воскресија.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Рашианец“ — село Прентов Мост, со одлуката на задружниот совет број 01-179/4 од 23. VIII. 1973 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 678/74. (327)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации, на 7. VI. 1974 година, рег. бр. 1/56, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Лескоец, Охридско, на Земјоделската задруга „Рашианец“ — село Прентов Мост. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешана стока.

Раководител на продавницата е Желеска Милка.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Рашианец“ — село Прентов Мост, со одлуката на задружниот совет бр. 01-179/4 од 23. VIII. 1973 год.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 679/74. (328)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 26. XII. 1973 година, рег. бр. 19/71 и 15/61, книга II е запишано под фирма: Заедничко одморалиште „Андон Дуков“ — Охрид. Одморалиштето ќе работи по одредбите на Законот за основање и работа на одморалиштата („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 26/58). Покрај угостителските услуги што ги врши на своите членови, ќе врши и угостителски услуги и на трети лица кои немаат свои капацитети во одморалиштето.

Одморалиштето е основано со издвојувањето на Заедничкото одморалиште „Андон Дуков“ — Охрид, од составот на „Палас“ — Охрид, со одлуката на работната заедница „Андон Дуков“, бр. 01-22/2.

Одморалиштето ќе го потпишува Илија Кантарџи, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 525/73. (329)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 12. VIII. 1974 година, рег. бр. 7/72, е запишано следното: Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Охрид престана со својата работа и се брише од регистарот на установите кој го води овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 781/74. (330)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации, на 27. VI. 1974 година, рег. бр. 25/55, книга III е запишано следното: Се симнува присилната управа над Земјоделската задруга „Трајче Дојчиноски“, село Белчишта, Охридско.

За директор на задругата е назначен Лазарески Ѓоре, кој е овластен да ја потпишува.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на задружниот совет, бр. 181 од 2. X. 1973 година и решението на Собранието на општината Охрид, бр. 01-3078 од 19. IV. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 187/74. (331)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задружните организации, на 12. VIII. 1974 година, рег. бр. 25/55, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Трајче Дојчиноски“ — село Белчишта, уште со: вршење промет на големо и мало со мешани индустриски стоки, градежни материјали, производство на вар и експлоатација на камен.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од задружниот совет на Земјоделската задруга „Трајче Дојчиноски“ — село Белчишта, бр. 146 од 19. II. 1974 г. и решението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид. Уп. бр. 04-590 од 11. IV. 1974 г.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 570/74. (332)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 16. I. 1974 год., рег. бр. 37/69, книга II е запишано следното: Сервисот во Охрид на Здружението на пензионирани работници — Охрид, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на Извршниот одбор на Општинското здружение на пензионерите и пензионирани инвалиди на трудот во Охрид, бр. 8 од 9. I. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 274/74. (333)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 14. I. 1974 година, рег. бр. 28/72, книга II е запишано следното: Домот на пензионерите и пензионирани инвалиди на трудот — Охрид, при Општинското здружение на пензионерите — Охрид, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на Општинското здружение на пензионерите и пензионирани инвалиди на трудот — Охрид, бр. 7 од 9. I. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 267/74. (334)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 5. IV. 1974 година, рег. бр. 353-16 е запишано следното: Се овластува Дудубаков Ристо, шеф на сметководство, Костоски Бранко, шеф на

финансиската оператива, покрај досегашниот потписник Цветан Шереметоски, директор, да ја потпишуваат ООЗТ — Трговија — Прилеп на ДИК „Црн Бор“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 307/74. (337)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 6. III. 1974 година, рег. бр. 353/74, е запишано следното: Се овластуваат Љупчо Попоски, заменик генерален директор, Бранко Трајкоски, финансиски директор, Бранко Костоски, шеф на финансиска оператива, покрај досегашниот потписник Милан Цакоски, генерален директор, да го потпишуваат Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 308/74. (338)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 25. II. 1974 година, рег. бр. 7/71, книга II е запишано под фирма: Стовариште број 1 во Бања Лука, ул. „Мичуринов трг“ бб, на Овоштарската задруга „Делишес“ — Ресен. Предмет на работењето на стовариштето е промет со овошје и зеленчук.

Раководител на стовариштето е Јован Зелад.

Стовариштето е основано од Овоштарската задруга „Делишес“ — Ресен, со одлуката од задружниот совет бр. 02-474 од 26. XI. 1973 година.

Стовариштето ќе го потпишува истото лице што ја потпишува и овоштарската задруга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 482/73. (339)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 5. IX. 1974 година, рег. бр. 7/71, книга II, е запишана под фирма: Продавница за продажба на колонијална стока — Ресен, на Овоштарската задруга „Делишес“ — Ресен. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијална стока.

Раководител на продавницата е Милка То-зиевска.

Продавницата е основана од Овоштарската задруга „Делишес“ — Ресен, со одлуката на задружниот совет бр. 02-91 од 5. II. 1974 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 804/74. (340)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 25. II. 1974 год., рег. бр. 40/68, книга II е запишано следното: Работничката менза во Ресен, на Синдикалната подружница при „Југо-тутун“ — Скопје — Организација во состав — Ресен, престана со својата работа и се брише од регистарот на организациите на здружен труд, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на Синдикалната подружница на „Југо тутун“ — организација во состав — Ресен, од 21. XII. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 186/74. (344)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 31. X. 1973 година, рег. бр. 14/73, книга II е запишана под фирма: Живинарска фарма, во оснвање, со седиште во Ресен. Предмет на работењето на фармата е производство на јајца, како основна дејност.

Работната организација има својство на правно лице и како таква во правниот промет со трети лица одговара самата живинарска фарма во висина на средствата со кои располага.

Основачите на работната организација во основање, во правниот промет со трети лица солидарно ги сносат сите обврски што ќе настанат од работењето на живинарската фарма до денот на регистрацијата на истата. По регистрацијата на фармата, основачите солидарно учествуваат и во покривањето на загубите што ќе ги покаже живинарската фарма во своето работење, на начин и обем утврден со посебен договор за заедничко учество во основање на работната организација и за меѓусебните односи што произлегуваат од тоа, склучен помеѓу основачите и договорот за меѓусебните права и обврски по основ на заедничкото вложување, склучен помеѓу основачите и живинарската фарма.

За привремен извршен орг з изл дув ња на подготвителните дејствија до конституирањето на работната организација во основање — именувано е лицето инж. Михајло Костовски. Привремениот извршен орган ќе ги изврши подготвителните работи за конституирање на работната организација и упис на истата во регистарот на организациите на здружен труд при Окружниот стопански суд во Битола. Привремениот извршен орган може да ја задолжува работната организација најмногу до износот од 100.000 дин. еднократно. Преку граничниот износ привремениот извршен орган може да потпишува само со посебна одлука на основачите.

Основачи на работната организација во основање — Живинарска фарма — Ресен, се: Агроплод — претпријатие за откуп и промет со стоки на големо и мало — Ресен, со одлуката бр. 02-250/1 од 20. X. 1973 год. и „Југотутун“ — организација во состав — Ресен, со одлуката број 01-806/1 од 18. X. 1973 година.

Како привремен извршен орган на работната организација во основање е лицето инж. Михајло Костовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 423/73. (341)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 81, страна 369, книга I е запишано следното: Барањето на подносителот Деловна заедница „Македонија сообраќај“ — Скопје содржана во неговата пријава од 23. XII. 1974 год. се уважува.

Во судскиот регистар се запишува присоединувањето на Деловното здружение „Македонија транспорт“ од Скопје кон Деловната заедница „Македонија сообраќај“ — Скопје и тоа по силата на Законот.

Во судскиот регистар се запишува престанокот на Деловното здружение „Македонија транспорт“ од Скопје, поради неговото присоединување кон Деловната заедница „Македонија сообраќај“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1552/74 од 7. I. 1975 година. (10)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 61, страна 245, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Братство“ село Балиндол, Гостиварско — Деловна единица „Транспорт“ во село Балиндол, без својство на правно лице. Предмет на ра-

ботењето на деловната единица е гаражирање и одржување на транспортните средства за јавен превоз.

Деловната единица е основана со одлуката на Собирот на работните луѓе на Земјоделската задруга „Братство“, село Балиндол, бр. 0601-295 од 9. XI. 1973 година.

Раководител на деловната единица е Голуб Николовски.

Деловната единица „Транспорт“ во село Балиндол ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 547/74 од 20. V. 1974 година. (194)

СОДРЖИНА

Страна

- | | | |
|------|--|-----|
| 487. | Закон за Републичкиот буџет за 1976 год. | 849 |
| 488. | Закон за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот буџет за 1975 г. | 872 |
| 489. | Закон за изменување и дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните — — — — — | 874 |
| 490. | Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните — — | 875 |
| 491. | Закон за изменување на Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања — — | 878 |
| 492. | Закон за изменување и дополнување на Законот за утврдување на стапките на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените републики и САП Косово | 879 |
| 493. | Закон за изменување на Законот за подготвките за донесување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година — — — — — | 879 |
| 494. | Закон за изменување на Законот за судските такси — — — — — | 879 |
| 495. | Закон за утврдување на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1976 до 1980 година — — — — — | 880 |
| 496. | Закон за изменување на Законот за определување на граници во кои општините можат да пропишат стапки на посебниот општински данок на промет за определени производи — — — — — | 880 |
| 497. | Закон за изменување на Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи | 880 |
| 498. | Закон за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство — — — — — | 881 |
| 499. | Наредба за утврдување на факторот за пресметување на стварниот приход од земјоделска дејност — — — — — | 882 |